



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 26 декември 1961
Скопје
Број 41
Год. XVII

Претплата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

229.

На основа член 49 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59), Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 декември 1961 година и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 21 декември 1961 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ—МАРТ 1962 ГОДИНА

I

Финансирањето на потребите на Народна Република Македонија ќе се врши времено за месеците јануари—март 1962 година.

II

Наплатата на приходите и финансирањето на расходите во месеците јануари—март ќе се врши по одредбите на Законот за буџетот на Народна Република Македонија за 1961 година, со тоа што вкупниот износ на расходите да не ја надмине четвртината од вкупниот износ на расходите одобрени со тој Закон.

III

Во текот на временото финансирање не можат да се обезбедуваат средства за нови службенички места, надлежности односно работи и нови установи.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1962 година.

Број 135

21 декември 1961 година

Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседавач на Соб. на производителите, **Јово Исајловски, с. р.**
Претседател на Републичкиот собор, **Киро Георгиевски, с. р.**

230.

На основа член 81 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА ФИНАНСИИТЕ

Член 1

Во Уредбата за организацијата и работата на Државниот секретаријат за работи на финансиите („Службен весник на НРМ“, бр. 22/60), во член 1 помеѓу зборовите „секретар“ и „организациона“ на место „и“ се става запирка, а на крајот од истиот член се брише точката и се додаваат зборовите „и Управата за имотно-правни односи како посебен орган на управата во состав на Државниот секретаријат“.

Член 2

Во членот 11 став 2 се брише точката 3

Во точката 6, која станува точка 5, наместо зборовите: „Општо одделение“ се ставаат зборовите „Општ отсек“.

Досегашните точки 7, 8 и 9 стануваат 6, 7 и 8.

Во точката 10, која станува точка 9, наместо зборовите: „Реферат за лични работи“ се ставаат зборовите: „Отсек за организација и кадровски прашања“.

Член 3

Членот 16 се брише.

Член 4

Во членот 17 став 1 наместо зборовите „Спешното одделение“ се ставаат зборовите: „Општиот отсек“.

Во став 2 на истиот член наместо зборот „Одделението“ се става зборот „Отсекот“.

Член 5

Членот 21 се менува и гласи:

„Во делокруг на Отсекот за организација и кадровски прашања спаѓаат работите во врска со пресудувањето на организацијата на Државниот секретаријат и на органите на управата на народните одбори од областа на финансиите за подолжување и унапредување работата во тие органи; стручно издигање и спроведување на прописи за стручно образование, приправничка практика и полагање на стручни испити на службениците на Државниот секретаријат за кои Државниот секретаријат е матичен орган; работите на водењето свіденција на сите службеници на Државниот секретаријат“.

таријат и за кои Државниот секретаријат е милитен орган; работите во врска со спроведувањето на прописите за оценување на службениците; и изготвувањето решенија за службеничкиот и работниот однос на службениците и работниците на Државниот секретаријат“.

Член 6

По членот 21 се додава нова глава која гласи:

„II — А. Органи на управата во состав на Државниот секретаријат.

Член 21-а

Во состав на Државниот секретаријат како посебен орган на управата постои Управа за имотно-правни односи (во натамошниот текст: Управа).

Член 21-б

Во делокруг на Управата спаѓаат управните работи од републичка надлежност во областа на евиденцијата и заштитата на фондот на недвижниот општонароден имот (аграрна реформа и колонизација, експропријација, национализација, конфискација, земјишен фонд, промет на земјиште и згради), како и работите во врска со спроведувањето на сојузните и републичките прописи што се однесуваат на фондот.

Член 21-в

Стручните работи на Управата ги вршат:

1. Одделението за имотно-правни работи, и
2. Одделението за евиденција

Член 21-г

Во делокруг на Одделението за имотно-правни работи спаѓаат работите во врска со спроведувањето на имотните односи што настанале со аграрната реформа, колонизацијата, национализацијата, експропријацијата, самовласното заземање на земја од фондот на општонародниот имот, конфискацијата, реорганизацијата и ликвидацијата за селанските работни задруги и откупот на вишок на земја по Законот за селскостопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селскостопанските организации.

Одделението има:

1. Реферат за аграрна реформа и колонизација и откуп на вишок на земја по Законот на селскостопанскиот земјишен фонд;
2. Реферат за национализација;
3. Реферат за експропријација; и
4. Реферат за самовласно заземање земјиште, конфискација, организација и ликвидација на селански работни задруги.

Член 21-д

Во делокруг на Одделението за евиденција спаѓаат работите во врска со евиденцијата и заштитата на фондот на недвижниот општонароден имот и промет со земјиште и згради.

Одделението има:

1. Група инструктори;
2. Реферат за евиденција; и
3. Реферат за заштита и промет на фондот на недвижниот општонароден имот.

Член 21-ѓ

На чело на Управата стои и со нејзината работа раководи директор.

Директорот на Управата го назначува и разрешува Извршниот совет на предлог на Државниот секретар.

Во случај на отсутност заменик на директорот одредува Државниот секретар.

За својата работа и работата на Управата директорот му одговара на Државниот секретар.

Член 21-е

Пред Извршниот совет Управата ја застапува Државниот секретар, а спрема останатите органи, установи и организации директорот.

Директорот на Управата поднесува предлози и дава мислења на Државниот секретар за преземање мерки и донесување прописи во работите во областа за која е основана, а за кои е надлежен Извршниот совет или Државниот секретаријат.

Член 21-ж

Директорот на Управата го организира вршењето на работата во Управата и се грижи за унапредување на службата.

Директорот дава предлози на Државниот секретар за поставување на службеници во Управата и е нивен непосреден дисциплински старешина.

Член 21-з

Директорот ги потпишува актите на Управата освен актите што му се упатуваат на Извршниот совет и на неговите одбори.

Член 21-и

Надзор над работата на Управата врши Државниот секретар.

Во вршењето надзор од претходниот став Државниот секретар ги има правата предвидени во член 58 од Законот за државната управа.

Управата е должна да ги доставува на Државниот секретаријат актите донесени во управна постапка“.

Член 7

Во членот 23 во став 2 по зборовите „Помошникот на државниот секретар“ се става збирка и по неа се додаваат зборовите: „директорот на Управата“.

Член 8

Распоредот на работните места извршен е. Прилогот кон Уредбата за организацијата и работата на Државниот секретаријат за работи на финансите се менува спрема Прилогот кој зваа уредба.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 09-3528/2

25 ноември 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

П Р И Л О Г

за измени и дополнепија на Прилогот кон Уредбата за организацијата и работата на Државниот секретаријат за работи на финансите на Народна Република Македонија

Во прилогот кон Уредбата за организацијата и работата на Државниот секретаријат за работи на финансите на НРМ се брише содржината на точката 8.

Во точката 9, која станува точка 8 на месле зборовите: „Општо одделение“ се ставаат зборовите: „Општи отсек“ и на местото зборот „началник“ се става зборот „шеф“.

Точките 10, 11 и 12 стануваат точки 9, 10 и 11.

Точката 13, која станува точка 12, се менува и гласи: „12. Отсек за организација и кадровски прашања.

- шеф — виши референт I група 1
- раководител на рефератот и референт, за службенички и работни односи — виши референт I група 1
- референт за кадрови и стручни испити и водење евиденција — референт III група 1“

По точката 12 се додаваат одредби за работните места во Управата за имотно-правни односи кои гласат.

„Управа за имотно-правни односи:

- директор — советник 1
- а) Одделение за имотно-правни односи:
 - началник — советник 1
 - референт за аграрна реформа и колонизација и откуп на вишик на земја — виши референт I група 1
 - референт за национализација — виши референт I група 1
 - референт за експропријација — виши референт I група 1
 - референт за самовласно завземање земјишта, конфискација, реорганизација и ликвидација на СРЗ — виши референт I група 1
- б) Одделение за евиденција:
 - началник — советник 1
 - инструктори: — советник 1
 - виши референт I група 1
 - референт за евиденција — референт III група 1
 - референт за заштита и промет на фондот за недвижниот општо-народен имот — виши референт I група 1“

231.

На основа точка 8 од Одлуката за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на сојузните државни органи и установите што вршат јавна служба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 47/61), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И УСТА-НОВИТЕ ШТО ВРШАТ ЈАВНА СЛУЖБА

I. На службениците и работниците што се во постојанен работен однос во републичките државни органи, како и на службениците и работниците на организациите и самостојните установи спрема кои републичките органи ги вршат правата на основувач, а на кои се применуваат одредбите од Законот за јавните службеници, ќе им се исплатат за 1961 година на име новогодишна награда 100% од месечната нето плата.

II. На хонорарните службеници на органите, организациите и установите од претходната точка им припаѓа новогодишната награда ако хонорарната служба е нивно редовно и главно занимање и ако се запослени со полно редовно работно време.

III. Новогодишната награда ќе им се исплати на службениците и работниците што на 1 декември 1961 година се затекнале во работен однос во наведените органи, организации и установи.

IV. Како плата, во смисла на оваа одлука, се подразбира основната и полагајната плата и посебниот додаток.

V. Исплатувањето на новогодишната награда ќе се изврши во декември 1961 година.

VI. Придонесот за социјалното осигурување, придонесот за станбената изградба и надоместокот на сообраќајните стопански организации за повластите во патничкиот сообраќај во 1961 година нема да се пресметуваат и да се плаќаат на новогодишните награди исплатени според оваа одлука.

VII. Исплатувањето на новогодишната награда на службениците на републичките органи и установи ќе се изврши на товар на средствата на Републичкиот буџет за 1961 година, а на службениците и работниците на организациите и самостојните установи од точката I на оваа одлука — од средствата наменети за лични расходи односно од средствата на фондовите за наградување на работниците и службениците.

VIII. Народните одбори на околините и општините можат да одлучат, на товар на расходите на нивните буџети, да им се исплати новогодишна награда на службениците и работниците на соодветните органи, организации и самостојни установи на кои се применуваат одредбите на Законот за јавните службеници, под условите и до височината што се предвидени со оваа одлука.

IX. Се овластува Државниот секретаријат за работи на финансите на НРМ да донесе упатство за утврдување на основиците и за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход на наградите според оваа одлука, со тоа што може да определи плаќање на тој придонес во паушален износ.

Се овластува Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет да може да донесе упатство за спроведување на оваа одлука.

Х. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3846/1

11 декември 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

232.

На основа член 6 став 2 од Законот за основање фонд за награди „11 Октомври“ („Службен весник на НРМ“ бр. 31/59), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА НАГРАДИ „11 ОКТОМВРИ“

Во Управниот одбор на Фондот за награди „11 Октомври“ се именуваат и тоа:

а) за претседател: Кирил Миљовски, ректор на Универзитетот во Скопје;

б) за членови:

1. Ристо Цунов, претседател на Советот за научна работа;
2. Бошко Станковски, народен пратеник;
3. Блаже Конески, професор на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје;
4. Душко Поповски, секретар на Советот за култура на НРМ;
5. Мито Димитриевски, народен пратеник;
6. Перо Манговски, професор на Правниот факултет на Универзитетот во Скопје;
7. Д-р Јорго Филиповски, професор на Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во Скопје;
8. Живко Василевски, народен пратеник;
9. Инж. д-р Петар Серафимов, професор на Техничкиот факултет на Универзитетот во Скопје;
10. Ацо Попов, писател;
11. Кемал Сејфула, државен секретар на Државниот секретаријат за работи на финансите на НРМ;
12. Петре Богданов — Кочко, музичар;
13. Лазар Личеновски, академски сликар;
14. Осман Мифтари, народен пратеник;
15. Д-р Благој Попов, професор на Природо-математичкиот факултет на Универзитетот во Скопје;
16. Димитар Митрев, професор на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје;
17. Д-р Михајло Петрушевски, професор на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје;
18. Владо Василевски, член на Секретаријатот на Републичкиот совет на синдикатите;
19. Инж. Кирил Жерновски, професор на Техничкиот факултет на Универзитетот во Скопје;
20. Д-р Исак Таџер, професор на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје;

21. Ташко Теодосиевски, член на Претседателството на ЦК на НРМ;
22. Петре Прличко, артист;
23. Тодорка Кондова — Зафировска, артист;
24. Ванчо Чавдарски, диригент.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3540/1

25 ноември 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

233.

На основа точка 5 од Решението за Радиодифузната станица „Радио-Скопје“, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РАДИОДИFUЗНАТА СТАНИЦА „РАДИО-СКОПЈЕ“

1. Се разрешува од должноста директор на Радиодифузната станица „Радио-Скопје“ — Веселинка Малинска.

2. За директор на Радиодифузната станица „Радио-Скопје“ се назначува Драги Тозија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-3841/1

25 ноември 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

234.

На основа член 3 став 1 од Уредбата за Архивскиот совет на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 3/52), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА АРХИВСКИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА

I. Архивскиот совет на НР Македонија го сочинуваат 12 лица.

II. За членови на Архивскиот совет се именуваат:

1. Д-р Михајло Петрушевски, професор на Филозофскиот факултет во Скопје;
2. Данчо Зографски, професор на Економскиот факултет во Скопје;
3. Љубен Лапе, професор на Филозофскиот факултет во Скопје;
4. Методија Соколовски, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје;
5. Тодор Талевски, пом. директор на Државната архива на НРМ;
6. Никола Јанев, началник во Државниот секретаријат за правосудна управа;

7. Темелко Најдовски, службеник во Секретаријатот за просвета на НР Македонија;
 8. Мишко Радосављевиќ, службеник во Индустриската комора на НРМ;
 9. Миле Јовчевски, началник во Трговската комора на НРМ;
 10. Инж. Мико Косевски, секретар на Земјоделската комора на НРМ;
 11. Предраг Ѓорѓевиќ, член на Секретаријатот на Сојузот на синдикатите за Македонија;
 12. Киро Николов, советник во Секретаријатот за општи стопански работи на НРМ.
- III. Директорот на Државниот архив на НРМ е член на Архивскиот совет по својот положај.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3835/1

25 ноември 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Ѓрличков, с. р.

235.

На основа член 25 став 2 од Законот за државната управа и член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДРЖАВНИОТ ПОТСЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА НРМ

1. Се разрешува од должноста државен потсекретар на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ Драги Тозија поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-3837/1

25 ноември 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Ѓрличков, с. р.

236.

На основа член 25 став 2 од Законот за државната управа и член 3 од Законот за органите на управата на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА НРМ

1. За државен потсекретар на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ се назначува Кочо Битуљану.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-3837/2

25 ноември 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Ѓрличков, с. р.

237.

На основа член 22 од Законот за Радиодифузната станица („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/55), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РАДИОДИФУЗНАТА СТАНИЦА „РАДИО-СКОПЈЕ“

1. Се разрешува од должноста член на Советот на Радиодифузната станица „Радио-Скопје“ Трајче Грујоски, член на Извршниот совет.

2. За член на Советот на Радиодифузната станица „Радио-Скопје“ се именува Веселинка Малинска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3840/1

25 декември 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Ѓрличков, с. р.

238.

На основа член 23 став 2, во врска со член 7 од Законот за промет на семенска стока, Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСТАНОВИ КОИ ЌЕ ВРШАТ ИСПИТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА И КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕНСКАТА СТОКА

1. Во решението за определување установи кои ќе вршат испитување на здравствената состојба и квалитетот на семенската стока („Службен весник на НРМ“ бр. 2/55 и 8/60) точка 7 под II се менува и гласи:

„Земјоделско училиште „Моша Пијаде“ — Тетово“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 05-2832/3

15 декември 1961 година

Скопје

Секретар
за земјоделство и шумарство на ИС,
Салтир Путински, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за тарифите за превоз на патници, багаж и поштенски пратки во јавниот меѓуместен патен сообраќај, објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 16/61 се поткраднала долунаведената грешка, поради што се дава следната

ИСПРАВКА

Во член 13 наместо точката на крајот треба да стои записка и по тоа зборовите „освен нејзините одредби за повластиците во линискиот сообраќај.“

Од Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет — Скопје, 22-XII-1961 година, бр. 371/1.

Ојласен дел

КОНКУРСИ

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ
ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ — СКОПЈЕ
распишува

КОНКУРС

I. За факултетски наставници по следните предмети:

- АНАТОМИЈА, за еден редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач,
- БИОХЕМИЈА СО МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА, за два редовни, или вонредни професори, виши предавачи, доценти или предавачи,
- ОРТОПЕДИЈА НА ЗАБИ И ВИЛИЦИ, за еден редовен, всреден професор, виши предавач, доцент или предавач,
- ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА, за еден редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач,
- ДЕНТАЛНА ХИРУРГИЈА, за еден редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач,
- ВИЛИЧНА ХИРУРГИЈА, за еден редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач,
- БОЛЕСТИ НА УСТАТА, за еден редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач,
- ХИРУРГИЈА, за три доцента,
- ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, за еден доцент.

II. За факултетски соработници-асистенти за следните предмети:

- ХИРУРГИЈА, за два асистента,
- ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, за два асистента,
- ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА, за два асистента,
- ОРТОПЕДИЈА, за два асистента,
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА, за еден асистент
- АНАТОМИЈА, за три асистенти,
- ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО, за два асистента,

- БИОХЕМИЈА СО МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА, за три асистента,
- ФАРМАКОЛОГИЈА, за два асистента,
- МИКРОБИОЛОГИЈА, за два асистента,
- ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ, за еден асистент
- НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА, за два асистента,
- ДЕНТАЛНА ХИРУРГИЈА, за еден асистент,
- ВИЛИЧНА ХИРУРГИЈА, за еден асистент,
- БОЛЕСТИ НА УСТАТА, за еден асистент,
- ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА, за еден асистент
- ДЕНТАЛНА ПРОТЕТИКА, за два асистента.

Кандидатите под точката I со пријавата треба да поднесат потребни документи за избор предвидени во чл. 170, 171, 173 и 174 од Законот за високото школоство на НРМ како и член 31 од Законот за јавните службеници, во колку не се во работен однос.

Кандидатите под точка II со пријавата треба да поднесат потребни документи предвидени во чл. 175 од Законот за високото школоство на НРМ како и чл. 31 од Законот за јавните службеници, во колку не се во работен однос.

Овој конкурс ќе трае за точка I и II месец дена по објавувањето.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје.

Заводот за запослување на работниците за општините од Скопска околија, Скопје
распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Самостоен референт за економски анализи,
2. Лекар.

УСЛОВИ:

За работно место под 1 Економски факултет со практика од 5 години;

За работно место под 2 Медицински факултет и практика од 5 години.

Покрај горните услови кандидатите треба да ги исполнуваат условите од чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Срокот на конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а во колку местата не ќе се пополнат, срокот на конкурсот ќе се продолжи до пополнување на местата.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки да се доставуваат до Заводот за запослување на работниците за општините од Скопска околија, Скопје.

Врз основа на член 33 од Законот за јавните службеници, Управниот одбор при Домот на културата „Моша Пијаде“ — Охрид
распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. СЕКРЕТАР НА УСТАНОВАТА,
2. РЕФЕРЕНТ ЗА САМОДЕЈНОСТИ.

Кандидатите под точка еден треба да имаат завршено средно до више образование со најмалку 3 години практика во управна струка.

Кандидатите под точка 2 треба да се службеници од просветно-научна струка III до I врста. Предимство имаат кандидати со практика во организирање културно-забавни приредби и програми.

Плата по Законот за јавните службеници.

Молбите и документите по член 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Домот на културата „Моша Пијаде“ — Охрид, секој ден лично или преку пошта.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

КОНКУРС ЗА СОРАБОТНИК ВО ШКОЛСКА РЕДАКЦИЈА НА РАДИО СКОПЈЕ

Радио Скопје распишува конкурс за пополнување на испразнетото работно место соработник по Историски и Географски емисии во редакцијата за школски емисии при Радио Скопје.

Кандидатот треба да има завршен Филозофски факултет група Историја или Историја на уметноста, со најмалку 2 години училишна практика. Псжелно би било да има и новинарска практика.

Молбите прописно таксирани да се доставуваат во секретаријатот на Радио Скопје, каде што може да се добијат и поблиски информации во врска со конкурсот.

Настап на работа по 15 дена по објавувањето на конкурсот во „Службен весник на НРМ“

Плата според Правилникот за плати на Радио Скопје. (1553)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИОТ ЗАВОД НА НРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. ШЕФ НА ОПШТИ ОТСЕК,
2. АГРОМЕТЕОРОЛОГ,
3. СМЕТКОВОДИТЕЛ.

УСЛОВИ:

Под 1) правни факултет со 3 години практика, виша управна школа со 6 години практика или средно образование со практика преку 10 години во управна струка;

Под 2) земјоделски факултет со 3 до 5 години практика во агрометеоролошка или соодветна служба;

Под 3) економски техникум со 3 години практика, непотполна средна школа со подолга практика.

Плата по Законот за јавните службеници.

Молбите со кратка биографија за движењето во службата се поднесуваат до Хидрометеоролошкиот завод на НРМ — Скопје.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (1575)

Комисијата за работни односи при Факултетското земјоделско стопанство с. Трубарево — Скопско распишува

К О Н К У Р С

за прием на работа

1. Управител на стопанството,
2. Шеф на сметководството.

Услови:

— под точ. 1) завршен земјоделско-шумарски факултет и 5 години практика во поделско производство;

— под точ. 2) економски техникум со 5 години практика.

Настап на работа веднаш. Плата според Правилникот на стопанството.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

Молбите со кратка биографија се предаваат на Факултетското земјоделско стопанство с. Трубарево — Скопско. (1576)

Врз основа на член 33 и 36 од Законот за јавните службеници Одморалиштето на Извршниот совет „Горица“, Охрид, објавува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Шеф на отсекоот за паркови и економија.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: да има завршен шумарски факултет и една година пракса во структурата холтикултурна и цвекарска.

Плата по Законот за јавните службеници, а положајна по Одлуката за рамките на полсжајните плати на службениците на републичките органи.

Молбите со потребните документи по член 31 од Законот за јавните службеници, да се доставуваат до Одморалиштето на Извршниот совет „Горица“, Схрид.

Конкурсот има важност 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (1577)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег бр. 3, страна 23, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“, Скопје, Сткупна станица број 12 во Горче Петров. Предмет на работењето на станицата е: откуп и продажба на сите видови отпадоци и стари употребливи предмети на големо и мало.

Откупната станица е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 7012/1 од 11-XI-1959 година.

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Јане А. Лазовски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2/60. (100)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1960 година, рег. бр. 27/60, свеска I, е запишана под фирма: Продавница број 1 во Битола на Заводот за преквалификација на работници и службеници вон работен однос од Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сопствени производи од столарско-дрвостругарскиот, папуцискиот, чевларскиот и шивачкиот занает, како и примање на порачки. За дополнување на асортиманот продажба на туѓи производи и тоа: кошничарски — дрвоплетарски и чорапи.

Продавницата е основана од Заводот за преквалификација во Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 07-606/1 од 8-X-1960 година.

Раководител на продавницата е Јанко Проевски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува заводот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 541/60. (238)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 150, страна 791, е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Минерва“ во Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

1. да разработува програми за задружна изградба на станбени згради за своите членови;

2. да организира производство на градежен и друг материјал потребен за изградба на станови, а за која цел може да основа свои одделни работилници и погони;

3. да изнајде најпогодни и економични форми во организацијата и работата за изградба на станбени згради во своја режија;

4. да набавува благовремено земјишни парцели за изградба на станови;

5. да основа проектанско биро, градежни погони, дуќани, работилници и слично;

6. да се грижи за одржување на своите станбени згради и работни простории, како и да врши потребни поправки и адаптации во која цел може да организира и свои сервиси или работилници;

7. да осигурува потребни финансиски средства за работа на задругата; и

8. да развива секаква дејност почнувајќи од собирање на штедни влогови па до изградбата, со која се овозможува побрзо, поекономично и поефтино градење на станови и работни простории.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кисела Вода, Скопје, бр. 05-11155 од 3-XII-1959 година, со кое се потврдени и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Меновски Миливој, претседател на управниот одбор, Зафировски Петар, Ванчо Калајџиски, Златановски Миле и Делевски Токли.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Меновски Миливој, претседател на управниот одбор, Златановски Миле, секретар, и Делевски Токли, благајник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 5/60. (123)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 159, страна 7, свеска II, е запишана под назив: Станбена задруга „Воздухопловец“ во Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

1. организира штедење и присобира од своите членови парични средства и материјали поради изградба на станови и фамилијарни станбени згради за своите членови;

2. склучува договори за заем со соодветните фондови за станбена изградба и други организации поради станбена изградба;

3. прибавува земјишта за изградба на станбени згради што таа ги изградува;

4. во својство на инвеститор, склучува договори со овластени градежни претпријатија и дуќани за изградба или доградба на станбени згради и се грижи за извршување на тие договори;

5. на своите членови — задругари им укажува помош во правните, финансиските и другите прашања во врска со изградбата односно доградбата, како и користењето на станбените згради.

Задругата е снована согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 06-1404 од 12-II-1960 година, со кое се потврдени и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Чемериќиќ Гоко, Карапанчев Ангел и Тасевски Александар.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Чемериќиќ Гоко и Карапанчев Ангел.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 96/60. (250)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XII-1960 година, рег. бр. 36/55, свеска V, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во с. Зајас, Охридско, на Трговското претпријатие „Нама — пролет“ од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални прехранбени стоки, текстил и галантерија, кибрит и преработки од тутун.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нама — пролет“ од Кичево, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 8896/1 од 1-XII-1960 год.

Раководител на продавницата е Велија Усеиновски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 571/60. (252)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XII-1960 година, рег. бр. 36/55, свеска V, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во с. Цер на Трговското претпријатие „Нама — пролет“ од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални прехранбени стоки, текстил и галантерија, кибрит и преработки од тутун.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нама — пролет“ — Кичево, а согласно

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Б И Л А Н С НА ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУЛТУРА“ — СКОПЈЕ

на 31 декември 1960 година

А к т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	43 418	1.	Фонд на основните средства . . .	24 425
2.	Парични средства на основ. средства	6 320	2.	Други извори на основните средства	29 871
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	6 468	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	4 148
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	631	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	3 487
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	215 253	5.	Фонд на обртните средства	6 978
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	225 981
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	13 363	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства		7.	Резервен фонд и други фондови . .	13 526
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . .	83 686	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	2 726	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		371 865	10.	Добавувачи и други обврски . . .	56 151
			11.	Друга пасива	7 298
			ВКУПНО:		371 865

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Издавачкото претпријатие „Култура“ е формирано од Централниот комитет на КПМ во 1945 година за издавање на политичка, марксистичка, идеолошка и уметничка литература. До 1951 год. претпријатието „Култура“ беше плански раководено од СК СКМ, кога беше ставено под ликвидација и помина под планско раководење на Народниот одбор на град Скопје, со решение бр. 3634/54 год.

Издавачката дејност на претпријатието во 1960 год. постигна видни резултати во споредба со 1959 год. Во текот на 1960 год. претпријатието има издадено вкупно 83 книги: 54 книги по издавачкиот план за 1960 год. и 29 книги од детската и уметничката литература што ги имаше преземено за

издавање од Претпријатието „Детска радост“ — Скопје. Во состав на издавачката дејност се наоѓа и книжарската мрежа со вкупно 21 книжарница од кои 5 во Скопје и 16 во внатрешноста на Републиката.

Покрај издавачката дејност во составот на претпријатието работи и одделението за продажба на големо на канцелариски и школски материјали. Одделението за продажба на големо го прошири својот обем за работа со воведување на нови артикли за продажба.

Вкупниот планиран промет за претпријатието во целина од 560 000 000 дин. е остварен со 593 750 276 дин.

Остварениот доход за претпријатието во целина во износ од 55 689 357 дин. е распределен како сле-
дува:

1. Придонес за станбена изградба	1 555 345.—
2. Дел што се отстапува во фондот на основните средства на претпријатието — — — — —	4 407 351.—
3. Дел што се внесува во фондот за унапредување на издавачката дејност — — — — —	4 407 351.—
4. За резервниот фонд на претпријатието — — — — —	2 355 982.—
5. За лични доходи на работниците — — — — —	41 602 665.—

6. 2% дополнителен придонес за социјално осигурување — —	781 074.—
7. Придонес за заедничкиот резервен фонд на општината — —	27 213.—
8. За паричниот дел на фондот на заедничката потрошувачка —	552 376.—
Обврските спрема општествената заедница што произлегуваат од распределбата на доходот во целост се ликвидирани со поднесувањето на завршната сметка.	
	(144)

Б И Л А Н С
НА „НАРОДЕН МАГАЗИН“ — СКОПЈЕ
на 31 декември 1960 година

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	5 085	1.	Фонд на основните средства . . .	8 169
2.	Парични средства на основ. средства	5 915	2.	Други извори на основните средства	3 101
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	5 005	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	6 945
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 960	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка . . .	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	196 051	5.	Фонд на обртните средства . . .	7 936
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	155 182
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	12 109	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	24	7.	Резервен фонд и други фондови . .	14 212
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	26
8.	Купувачи и други побарувања	17 558	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	508	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		244 215	10.	Добавувачи и други обврски . . .	47 303
			11.	Друга пасива	1 341
			ВКУПНО:		244 215

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА „НАРОДЕН МАГАЗИН“ — СКОПЈЕ ВО 1960 ГОД.

Претпријатието е основано со решение на бившиот Народен одбор — Скопје на 1-I-1945 година. Со решение на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје на 1-I-1958 година е пререгистрирано како претпријатие на големо и мало.

Во текот на 1960 год. претпријатието оствари пресмет во износ од 1 078 125 000 динари при планираниот промет од 850 000 000 дин.

Претпријатието во 1960 год. има остварено чист приход 45 254 655 динари и истиот го распредели на: личен доход 40 891 762 дин и во фондови 4 362 893 динари.

Сите обврски спрема општествената заедница, што произлегуваат од доходот, како и други обврски се исполнети во целост и во пропишаниот законски рок.

Просечно запослен персонал во 1960 год. изнесува 124.

На крајот на пословната година претпријатието се припои кон Претпријатието „Меркур — импорт“ — Скопје.

(117)

Б И Л А Н С

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО РУДНИЦИ ЗА ОЛОВО И ЦИНК „ЗЛЕТОВО“ ПРОБИШТИП

А к т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1 744 993	1.	Фонд на основните средства	1 903 003
2.	Парични средства на основ. средства	307 764	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	825 885	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	957 914
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	35 611	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	52 914
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	463 324	5.	Фонд на обртните средства	349 142
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	22 180	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	121 741	7.	Резервен фонд и други фондови . .	19 915
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	53 691
8.	Купувачи и други побарувања . . .	200 254	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	104 415	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		3 826 167	10.	Добавувачи и други обврски	133 215
			11.	Друга пасива	356 876
			ВКУПНО:		3 826 167

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Предмет на работењето на претпријатието е експлоатација на олово, цинкова руда и преработка на оловен и цинков концентрат.

Претпријатието е предадено на управување на работниот колектив на 3-IX-1950 год.

Од денот на предавањето до 31-XII-1960 год. во управувањето со претпријатието поминале 423 работника и службеника, не земајќи ги во обзир членовите кои останувале од претходната година, а кој што изнесува 104 за овие 10 години.

Работничкиот совет брои 45 члена а управниот одбор 9 члена.

Во 1960 год. се изврши измена и дополнување на Правилата на претпријатието, со што се овозможи проширување на работничкото самоуправање, односно по прв пат во нашето претпријатие

се избраа и погонски работнички совети и погонски управни одбори, како помошни тела на работничкиот совет.

Во овие органи на самоуправање се вклучени:

Во погонскиот работнички совет во рудник Добрево 25 члена,

Во погонскиот работнички совет во флотација

11 члена и на останати помошни погони 17 члена,

Во погонот Саса е избран управен одбор од 9 члена,

При работничкиот совет постојат и работат 9 стални комисии,

При управниот одбор постојат и работат 6 стални комисии,

При погонските органи на самоуправање постојат и работат по 2 стални комисии.

Составот на избраните органи на самоуправање е следен:

О р г а н и	Р а б о т н и к и					С л у ж б е н и к и				Се	Од тоа младинци
	ВК	КВ	ПК	НК	Вкуп.	ВСС	ССС	НСС	Вкуп		
Цент. раб. совет	4	23	10	1	38	1	4	2	7	45	7
Погон раб. совет	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
а) Добрево	2	15	6	—	23	1	1	—	2	25	3
б) флотација	3	6	1	—	10	—	—	1	1	11	1
в) Пом. погони	2	5	1	2	10	1	2	4	7	17	4
г) Саса	—	5	2	—	7	1	—	1	2	9	—
В к у п н о:	11	54	20	3	88	4	7	8	19	107	15

Во работата на самоуправните органи и нивните комисии забележена е голема помош од страна на политичките и друштвените организации, а нарочно на рудничкиот комитет на СКМ и рудничкиот одбор на синдикатот.

Значајна улога имаше и техничкиот колегиум во претпријатието.

Производниот план на рудата во 1960 год. е остварен со 101,3%. Планот за преработка на рудата е остварен со 101,7%.

Наградување на работниците е вршено по економски единици.

Утврдување на вкупниот приход и расподелба на доходот за 1960 година изгледа вака:

А. Пресметка на вкупниот приход:

1. Реализација — — Дин.	2,683,421,702.—
2. Вонредни приходи — — „	27.626,855.—
Вкупно:	2,711.048.557.—
3. Вонредни расходи — — „	3.367,515.—
Вкупен приход „	2,707.681.042.—

Б. Расподелба на вкупниот приход:

1. Вредност на утrophениот материјал — — — Дин.	475.596,115.—
2. Услуги од други лица — „	228.298,424.—
3. Интерес на кредити за основни средства — — „	414,348.—
4. Интерес на кредити за обртни средства — — — „	357,043.—
5. Интересно одржување — „	48.854,975.—
6. Обновување, одржување и истражување на рудно и минерално благо — — „	99.650,000.—
7. Премија за осигурување „	8.894,143.—
8. Други издатоци кои тов. материјал. трошоци — „	3.288,747.—
9. Лични издатоци што ги тов. мат. трошоци — — — „	30.383,092.—
10. Амортизација — — — „	203.274,158.—
11. Интерес на фондот на основни средства — — „	96.070,641.—
12. Интерес на фондот на обртни средства — — — „	22.123,378.—
13. Земјарина — — — — „	83,518.—
14. Придонес на кадри — — „	12.359,424.—
15. Придонес и членарина — „	671,288.—
16. Придонес за социјално осигурување — — — — „	9.959,107.—
Трошоци на работењето: „	1,240.278,401.—
17. Набавна вредност на реализирани материјали — —	50.269,980.—
18. Данок на промет — — „	374,565.—
19. Отплата на инвестициони заеми — — — — — „	1.480,446.—
Вкупно:	52.124,991.—
Вкупно трошоци:	1,292.403,392.—
Остварен доход: „	1,415.277,650.—

В. Расподелба на доходот и утврдување на придонесите од доходот:

1. Придонес од доходот — Дин.	684.821,051.—
2. Посебно учество во доходот — — — — — — — — „	21.016,873.—
3. Придонес од доходот намален за посебно учество — „	663.804,178.—
4. Придонес за станбена изградба — — — — — — — — „	20.405,115.—
5. Придонес од доходот намален за посебно учество и придонес за станбена изградба „	643.399,063.—

Г. Расподелба на придонес од доходот:

1. Дел за Федерацијата Дин. —	609.435,964.—
2. Дел за околија и републиката — — — — — — — — „	33.963,099.—
Вкупно: „	643.399,063.—

Д. Утврдување на чистиот приход:

1. а) Чист приход по основот на залагање на работниот колектив — — —	740.989,800.—
б) Движење на пазарот —	10.483,672.—
Чист приход:	751.473,472.—

Е. Расподелба на чистиот приход:

1. Личен доход на работниците	
а) од чистиот приход без поч. учество — Дин.	542.456,034.—
б) од посебно учество — „	15.888,756.—
2. Дополнителен придонес за социјал. осигурув. 2% — „	10.202,537.—
3. Придонес за резервниот фонд — — — — — „	7.629,420.—
4. Придонес за заедн. резервен фонд	
а) по чл. 2 од Одлуката за посебно учество — „	2.101,687.—
б) по чл. 4 од Уредбата за зај. рез. фонд — — „	3.709,985.—
5. Фонд на основните средства — — — — — „	20.000,000.—
6. Фонд за заедничка потрошувачка — — — — — „	129.485,033.—
7. Нераспоредени средства „	20.000,000.—
Вкупно: „	751.473,472.—

Б И Л А Н С

НА СВИЛАРСКИОТ КОМБИНАТ „НОНЧА КАМИШЕВА“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

А к т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	1 508 721	1.	Фонд на основните средства	278 081			
2.	Парични средства на основ. средства	45 637	2.	Други извори на основните средства	1 281 626			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	17 760	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	23 029			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	5 200	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	1 661 276	5.	Фонд на обртните средства	302 078			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	311 923			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	23 502	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	206			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања	424 006	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	424 023	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	632 260			
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски	245 076			
			11.	Друга пасива	187 800			
			ВКУПНО:					
</								

Б И Л А Н С

НА „МЕРКУР ИМПОРТ“ УНИВЕРЗАЛНА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО — СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	55 884	1.	Фонд на основните средства	30 844
2.	Парични средства на основ. средства	3 778	2.	Други извори на основните средства	28 960
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	1.	Фонд за заедничката потрошувачка	2 155
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	2 155	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	495 414	5.	Фонд на обртните средства	20 354
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	300 261
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	30 756	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	37 290
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	394 151	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	39 732	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	170 000
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски	416 847
		1 021 874	11.	Друга пасива	19 59
			ВКУПНО:		
					1 021 874

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА „МЕРКУР ИМПОРТ“ — СКОПЈЕ
ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е основано веднаш по ослободувањето на нашата земја, односно во м. август 1945 год., па како такво се до реорганизацијата на трговската мрежа која се изврши кон крајот на 1953 година се бавело со трговија на големо и мало. Од 1954 год. го мени називот и го носи името „Меркур“ универзална трговија на големо и се бави исклучително со продажба на стоки на големо. Кон средината на 1953 год. се здоби со регистрација за увоз на стоки за широка потрошувачка, и по тој начин се уврсти во редот на надворешно трговските претпријатија.

Во текот на 1960 год. претпријатието оствари промет во износ од 3 070 057 883 дин. при планиран промет од 2 500 000 000 динари.

Претпријатието за 1960 год. оствари доход во висина од 62 055 699 дин. а чист приход 32 960 831 дин. кој е распределен на: личен доход 28 601 874 дин., фондови 4 358 957 динари.

Сите обврски спрема општествената заедница, што произлегуваат од доходот, како и други обврски претпријатието ги има исполнето во целост и во пропишаниот законски рок.

Просечно запослен персонал во 1960 год. изнесува 66.

Кон крајот на годината при ова претпријатие приписени се Народниот магазин и Стоковата кука во изградба — Скопје. (116)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1960 ГОДИНА

„Скопски магазин“ — специјализирано трговско претпријатие за текстил на големо е основано 1951 година.

Во претпријатието се запослени 49 работника и службеника. Управниот одбор на претпријатието го сочинуваат 5 члена, а работничкиот совет 15.

Во работната 1960 година остварен е промет во износ од 2 341 929 122 динари, а вкупен приход 89 480 369 динари.

Претпријатието има 4 свои трговски патници кои го обработуваат теренот на Македонија, Србија, Војводина, Космет и Санџак.

Колективот постојано настојува да се одржува богат избор на домашни и од увоз текстилни новитети. (138)

Б И Л А Н С

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „СКОПСКИ МАГАЗИН“ — СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	8 385 409	1.	Фонд на основните средства . . .	12 468 375
2.	Парични средства на основ. средства	3 895 898	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства за заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	3 207 085
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	3 119 025	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	294 763 068	5.	Фонд на обртните средства . . .	12 066 425
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	332 377 489
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	23 294 583	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	23 129 447
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	134 871
8.	Купувачи и други побарувања . .	185 625 327	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	1 941 787	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		521 028 097	10.	Добавувачи и други обврски . . .	136 914 718
			11.	Друга пасива	721 637
			ВКУПНО:		521 028 097

НА ГРАДСКАТА КОНЗУМНА МЛЕКАРА, СКОПЈЕ — МАЦАРИ

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	227 802	1.	Фонд на основните средства . . .	200 717
2.	Парични средства на основ. средства	19 224	2.	Други извори на основните средства	47 532
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	265	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	265
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	58 057	5.	Фонд на обртните средства . . .	26 655
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	42 366
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	298	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	515
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	363
8.	Купувачи и други побарувања . .	40 439	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	9 185	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		355 270	10.	Добавувачи и други обврски . . .	24 943
			11.	Друга пасива	11 914
			ВКУПНО:		355 270

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Конзумната млекара имаше поставено финансиски произведен план за преработка на млеко во течни и цврсти производи, а за снабдување на населението во град Скопје. Претпријатието през годината ја изврши следната реализација:

1. Вкупно реализација — — —	577 889.—
2. Вкупно трошоци на работењето	527 017.—
3. Остварен доход — — — —	50 872.—
4. Личен доход на работниците	44 126.—
5. Чист приход — — — — —	6 746.—

6. Расподелба на доходот:

а) Станбен фонд — — —	1 734.—
б) Резервен фонд — — —	500.—
ц) Фонд за заедничка потрошувачка — — — —	362.—
д) Обезбед. за загуби од миналите години — — —	550.—
е) Личен доход на работ. и служб. — — — — —	3 600.—

Завршната сметка на Конзумната млекара е одобрена од Службата за општествено книговодство на Народната банка — Скопје, со решение бр. 02—497/256/61 год. (142)

Б И Л А Н С НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАНИТ“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	777 287	1.	Фонд на основните средства . . .	298 999
2.	Парични средства на основ. средства	111 107	2.	Други извори на основните средства	667 004
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	61 783	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	63 716
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	13 095	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	26 925
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	529 848	5.	Фонд на обртните средства	110 666
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	82 966
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	39 174	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	28 574	7.	Резервен фонд и други фондови . .	50 498
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	59 768
8.	Купувачи и други побарувања . .	731 207	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	86 155	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	305 600
ВКУПНО:		2 381 230	10.	Добавувачи и други обврски . . .	590 039
			11.	Друга пасива	125 230
			ВКУПНО:		2 381 230

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Градежното претпријатие „Гранит“ — Скопје е основано во 1952 год. со седиште во Скопје. Дејноста на претпријатието е да изведува: објекти од нискоградба, модерни патишта, мостови, тунели, железнички линии, канали, хидроградба, високо градба, индустриски градби, станбени згради и сите прсектански услуги.

Својата дејност претпријатието ја врши преку своите работни единици — градилишта и Проектан-

ското биро во Скопје, Битола, Охрид, Ресен, Гевгелија, с. Ветерско и други места.

Во 1960 год. претпријатието оствари бруто продукт во износ од 2 775 648 022 дин. или оствари доход во износ од 906 124 815 динари.

Чист приход на претпријатието му остана 865 946 397 дин. од кој се покриени личните доходи на работниците во износ од 717 945 285 дин., а остатокот од 148 001 112 дин. се внесени во фондовите односно во резервниот фонд и деловниот фонд.

Б И Л А Н С

НА СВИЛАРСКИОТ КОМБИНАТ „НОНЧА“ КАМИШЕВА — ТИТОВ ВЕЛЕС

А к т и в а

на 31 декември 1959 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1 566 827	1.	Фонд на основните средства	279 986
2.	Парични средства на основ. средства	22 081	2.	Други извори на основните средства	1 314 125
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	17 659	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	870
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	2 984	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	15 483
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1 471 873	5.	Фонд на обртните средства	301 640
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	439 149
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	461	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	262 053	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	316 964	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	1 058 060
ВКУПНО:		3 660 902	10.	Добавувачи и други обврски	59 076
			11.	Друга пасива	194 253
			ВКУПНО:		3 660 902

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1959 ГОДИНА

Свиларскиот комбинат „Нонча Камишева“ во Титов Велес е основан со решение на Народниот одбор на Титоввелешка околија бр. 1935 од 5-VII-1950 год.

Регистрацијата е извршена при Окружниот стопански суд во Скопје под Фи 755/55, а пред тоа Комбинатот бил воден во регистарот на стопанските организации при Народниот одбор во Титов Велес.

Согласно регистрацијата Комбинатот ја обавува следната дејност: производство и продажба на греж и свилени отпадоци, свилен конец, свилени суровини, боени и печатени ткаенини од природна и вештачка свила, шап предиво и ткаенини од природна и вештачка свила.

Просечно запослени во Комбинатот во 1959 год. изнесува 1051 лице.

Градежниот дел на основните средства во однос на вкупно основните средства изнесува 40%, но овој процент покажува дека Комбинатот не е комплетиран со опрема.

Извори за фондови овој Комбинат нема, бидејќи се формираат од чистиот приход, исклучок од тоа прави амортизациониот фонд кој се формира со неговото укалкуирање, а додека неговата намена му е отплата на долгорочни кредити.

На Комбинатот обртните средства не му достигат, та во текот на 1959 год. користел наменски кредити за покривање на залихите преку норма, за кое бил принуден да плаќа излишни камати.

Преку расподелбата на вкупниот приход е изразена и работата за финансискиот резултат на овој Комбинат.

Финансискиот резултат како и неговата расподелба е следната:

	(во 000 дин.)
Реализација — — — — —	1 296 622 дин.
Вонредни приходи — — — — —	83 947 „
	1 380 569 „
Вонредни расходи — — — — —	112 596 „
Вкупен приход — — — — —	1 267 973 „
Трошоци на работењето — — — — —	809 101 „
Останува — — — — —	458 872 „
Данок на промет — — — — —	259 568 „
Доход — — — — —	189 304 „
Реализирани лични доходи — — — — —	214 466 „
Загуба — — — — —	25 162 „

(279)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН — ТЕТОВО

Ак т и в а			П а с и в а		
31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	196 714	1.	Фонд на основните средства . . .	251 279
2.	Парични средства на основ. средства	57 098	2.	Други извори на основните средства	3 850
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	1 199	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	4 053
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	2 735	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	401 344	5.	Фонд на обртните средства . . .	34 166
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	13 230	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	25	7.	Резервен фонд и други фондови . .	13 230
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	58
8.	Купувачи и други побарувања . .	132 388	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	13 986	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	411 310
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	41 342
			11.	Друга пасива	57 031
			ВКУПНО:		
					819 319

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН — ТЕТОВО ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е основано како стопанска организација со решение на Владата на ФНРЈ IV бр. 1791/4 од 18-III-1949 година, и регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје, во регистарот на стопанските организации во книга IV на регистрацискиот лист бр. 175, страна 471.

Дејноста на претпријатието е: обавување сите работи во врска со производството, преработката и продажбата на тутунот, како за извоз, така и за домашна фабрикација.

Од 1-I-1960 год. претпријатието оформи одделен погон „Опитна станица“, во кој се врши опит за зголемување висококвалитетен тутун во нашиот производен реон. Станицата беше заклучно до 1959 год. во склопот на Институтот за тутун — Прилеп.

Поради стагнација на тутовото тржиште воопшто, се појавуваат и во оваа година големи залихи на непродадените готови производи, така што на крајот изнесуваат количински 548 216 кг., а по вредноста 262 844 074 динари.

Снабдувањето со потребни сировини е обавувано директно од непосредните тутунопроизводители, по пат на слободно контрахирање.

Со цел кон модернизирањето на претпријатието, во текот на годината се пристапи кон инсталира-

њето на електричен аутоматски лифт и виечки мост помеѓу двата магацина, чија конечна изработка, односно инсталирањето ќе биде завршено во 1961 год. Со ова ќе се подобри квалитетот на производството и продуктивноста на трудот, а освен тоа ќе се намалат и производствените трошоци.

Вредноста на основните средства во почетокот на годината изнесуваше 302 717 434 динари, додека на крајот на годината изнесуваа 324 032 138 динари, со што зголемување на основните средства е извршено за 7,04% во текот на годината. Зголемувањето произлегува, главно, од примени без накнада основни средства од Институтот за тутун — Прилеп за преземената од нив опитна станица.

Поради недостиг на чистиот приход, претпријатието не оствари личен доход во висина на минимален личен доход во износ од 5 529 244 дин., и од висина минимален личен доход до висина на тарифната ставка во износ од 8 456 527 динари, односно вкупен недостиг на личен доход од 13 985 771 дин.

Подмирување на личните доходи е извршено од средствата на резервниот фонд, согласно чл. 2 од Законот за изменување на Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 48/59 год.), бидејќи личниот доход во текот на годината е исплатуван како на работниците така и на службениците во висина на нивната тарифна ставка.

Недостигот е условен од следните причини: од загубата на Опитната станица, негативна разлика со постигната продажна цена на реализираните тутуни, од поголема камата на обртните средства, од зголемените трошоци на манипулацијата на тутуните за домашна фабрикација, бидејќи домашните фабрики бараат исклучиво тутун во тонга мани-

пулација, и од неискористените капацитети за кои плаќае амортизација и камата.

Расподелбата на утврдениот вкупен приход и доход е извршена согласно со постојните прописи, а пресметката на обврските спрема општествената заедница е извршена врз постигнатиот финансов резултат. (245)

Б И Л А Н С НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОЧАРСКО СТОПАНСТВО „НАПРЕДОК“ — ТЕТОВО

А к т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	61 017	1.	Фонд на основните средства . . .	46 535			
2.	Парични средства на основ. средства	5 008	2.	Други извори на основните средства	19 813			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	117			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	32	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5	Вкупни обртни средства	17 235	5.	Фонд на обртните средства . . .	1 955			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	3 994			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 909	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови .	2 093			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	700			
8.	Купувачи и други побарувања . .	7 801	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9	Друга актива	—	9	Краткорочни кредити за обртни средства	10 893			
В К У П Н О:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	6 946			
			11	Друга пасива	—			
			В К У П Н О:					

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МОНТЕР“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	3 190	1.	Фонд на основните средства	1 940
2.	Парични средства на основ. средства	690	2.	Други извори на основните средства	1 978
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	4
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	74	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	44
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	20 689	5.	Фонд на обртните средства	286
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	18 750
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	84	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1 542
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	507
8.	Купувачи и други побарувања . . .	29 239	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		53 966	10.	Добавувачи и други обврски . . .	28 915
			11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		53 966

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието „Монтер“ датира уште од 1957 год. и тоа како задруга „Минерва“ се до 31-XII-1958 год. Од 1-I-1959 год. прерасна во претпријатие. Основано е како задруга од страна на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“, а како претпријатие од 1-I-1959 год. од истиот народен одбор.

Претпријатието е регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје, под Фи бр. 619/1960 год. Со истото решение е изменета и фирмата од „Минерва“ на „Монтер“ претпријатие за електроинсталација, водовод и канализација, централно греење и сервисна служба.

Претпријатието во својот ссстав има работни единици и тоа:

- 1) Погон за електрична инсталација
- 2) Погон за водовод и канализација
- 3) Погон за централно греење
- 4) Сервис за поправка на радиоапарати, телевизори и разни радио уреди.

Претпријатието има на работа околу 60 работника и 20 службеника, а исто така има 14 ученика.

Претпријатието има свој управен одбор и работнички совет.

Во 1960 год. претпријатието планскиот задаток го изврши со 100% или во вредност 81 160 000 динари.

Во текот на работењето претпријатието постигна добар финансиски резултат во износ од 3 750 000 дин.

Перспективата на претпријатието е доста голема, а тоа се гледа од предвидениот и остварениот план за 1961 год. кој ќе изнесува околу 200 000 000 динари. (100)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЈАВЕН АВТОТРАНСПОРТ
И ШПЕДИЦИЈА — КУМАНОВО ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието во текот на 1960 година работеше на економско стопански принципи и својата работа ја заврши со успех. Тоа постигна видни ре-

зултати како во остварување на општествениот план во вредносни показатели, така и во натурални. Планот го исполни со 130% и успеа да оствари чист приход по подмирување на сите обврски на претпријатието 16 000 000 динари. (255)

Б И Л А Н С

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЈАВЕН АВТОТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА — КУМАНОВО

Ак т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	2'3814	1.	Фонд на основните средства	94 470			
2.	Парични средства на основ. средства	15 209	2.	Други извори на основните средства	140 668			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	380			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	380	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	18 277	5.	Фонд на обртните средства	15 889			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 422	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	195	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1 593			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	3 320			
8.	Купувачи и други побарувања . .	16 077	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	10 295	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	5 786			
		275 669	11.	Друга пасива	13 563			
			ВКУПНО:			275 669		

Б И Л А Н С

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ОТПАДОЦИ „ОТПАД“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	32 386	1.	Фонд на основните средства	34 795			
2.	Парични средства на основ. средства	9 298	2.	Други извори на основните средства	7 409			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	15 231	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	1 388			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 157	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	15 000			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	101 408	5.	Фонд на обртните средства	10 918			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	44 300			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	5 478	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	6 272			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	10 661			
8.	Купувачи и други побарувања . .	134 872	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	3 777	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	25 000			
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	130 242			
		303 607	11.	Друга пасива	17 622			
			ВКУПНО:			303 607		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ОТПАД“ — СКОПЈЕ ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е основано по ослободувањето и за време на своето постоење претрпе извесна ре-организација во однос обемот на делувањето во зависност од надлежноста на политичко-територијалните органи. Последните пет години работи како претпријатие на големо и делува на целата територија на НРМ, преку своите откупни станици и пунктови што ги има во сите градови на Републиката.

Финансиската сила и материјалната база од ден на ден се зголемува и зацврстува. Најдобро тоа го илустрира ако ги погледните долните индекси.

При индекс 100 во 1958 год. подложбата е следна:

	1959	1960
1. Промет — — — —	130	151
2. Материјални трошоци —	117	159
3. Доход — — — —	128	163
4. Чист приход — — — —	131	185
5. Личен доход — — — —	127	176
6. Фондови — — — —	149	187
7. Основни средства — —	107	146
8. Обртни средства (сопствени и кредит) — —	138	147
9. Залихи на стоки и материјали — — — —	114	123
10. Работна сила — — — —	110	123

Горните индекси сликовито го прикажуваат успехот на претпријатието преку десет главни елементи. Колективот на претпријатието се стреми во идните години да постигне уште подобар успех.

(160)

Б И Л А Н С НА ФАБРИКАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕПЕНКА, БАКАЛСКИ КЕСИ И КАРТОНАЖНА КОНФЕКЦИЈА „КОМУНА“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број.	Назив на позицијата	Износ во 0 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	100 594	1.	Фонд на основните средства . . .	48 790
2.	Парични средства на основ. средства	11 990	2.	Други извори на основните средства	74 613
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	9 104	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	4 635
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	444	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	5 154
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	70 160	5.	Фонд на обртните средства . . .	19 073
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	24 608
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2 490	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	84	7.	Резервен фонд и други фондови . .	2 128
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	84
8.	Купувачи и други побарувања . .	32 251	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	48 (32)
ВКУПНО:		227 117	10.	Добавувачи и други обврски . . .	—
			11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		227 117

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Планот на производството на фабриката „Комуна“ за 1960 година е извршен со 116%, а планот на реализацијата со 108,12%.

Остварениот доход во споредба со извршува-

њето од 1959 година во 1960 година е зголемен за 24%. Од остварениот чист приход е издвоено за фондови на фабриката износ од 10.100.

Реконструкцијата на фабриката ќе се доврши во 1961 год. со што производството ќе се зголеми за два пати повеќе.

(109)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЛАВИЈА“ — СКОПЈЕ
на 31 декември 1960 година

			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	42 160	1.	Фонд на основните средства . . .	9 968
2.	Парични средства на основ. средства	7 628	2.	Други извори на основните средства	41 504
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	206
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	180	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	244 830	5.	Фонд на обртните средства . . .	4 000
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	140 048
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 682	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	333	7.	Резервен фонд и други фондови . .	5 126
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	333
8.	Купувачи и други побарувања . .	62 632	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	3 042	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски . . .	149 579
		362 487	11.	Друга пасива	7 723
			ВКУПНО:		
					362 487

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Трговското претпријатие „Славија“ — Скопје основано е на ден 1-VII-1958 година со одлука на Народниот одбор на општината „Кисела вода“ — Скопје бр. 61 од 18-VI-1958 год.

На 1-I-1960 год. со одлука на работничките совети на претпријатијата „Јагода“ и „Љуботен“ се припоија кон претпријатието „Славија“, која стана една стопанска организација со вкупен број од 220 члена.

Во текот на 1960 год. претпријатието „Славија“ оствари промет во висина од 1 053 172 161 дин. Трошоците за 1960 год. изнесуваат заедно со набавната вредност на реализираните трговски стоки 974 549 723 дин. или остварен доход 78 622 438 дин. По одбивање на придонесот на заедницата во износ од 5 914 393 дин. остварен е чист приход во висина од 72 708 045 дин.

Од овој чист приход по издвојувањето на средствата за покривање на личните доходи и другите обврски за заеднички резервен фонд и 2% дополнителен придонес за социјално осигурување, издвоено е во резервниот фонд 2 633 406 и во другите фондови 7 338 747 дин.

Во текот на 1960 година претпријатието имаше запослено во просек 220 работници и службеници, а рентабилноста во однос на 1959 год. е зголемена за 20%.

Претпријатието во текот на 1960 год. користеше кредит во висина од 144 000 000 динари, а во 1959 год. 94 000 000 дин.

Претпријатието на крајот на деловната 1960 година располага со следните средства во своите фондови: фонд на основни средства 9 968 000 дин., фонд за заедничка потрошувачка 4 206 000 дин. и резервен фонд 4 000 000 динари. (212)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ФАБРИКАТА „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ — СКОПЈЕ
ВО 1960 ГОДИНА

Во својата работа во текот на 1960 год. фабриката оствари вкупен приход 439.043.878 динари, до-

ход за распределба 123.733.548 динари. Од овој износ се покриени личните доходи, сите обврски кон заедницата и остварен чист приход за фондови во износ од 14.884.043 динари. (167)

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА ЧОРАПИ И ТРИКОТАЖ „ЦРВЕНА СВЕЗДА“, СКОПЈЕ

А к т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	122 178	1.	Фонд на основните средства . . .	23 892
2.	Парични средства на основ. средства	11 409	2.	Други извори на основните средства	121 825
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	2 606	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	2 644
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	2 085	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	2 606
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	174 906	5.	Фонд на обртните средства . . .	94 667
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	60 045
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	20 576	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	3	7.	Резервен фонд и други фондови . .	11 209
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	3
8.	Купувачи и други побарувања . .	79 465	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	18 401	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	28 000
ВКУПНО:		421 629	10.	Добавувачи и други обврски . . .	54 525
			11.	Друга пасива	19 213
			ВКУПНО:		421 629

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА САПУН И КОЗМЕТИКА „ЦВЕТАН ДИМОВ“ — СКОПЈЕ

А к т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	107 208	1.	Фонд на основните средства . . .	54 472
2.	Парични средства на основ. средства	30 506	2.	Други извори на основните средства	83 968
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	6 788	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	5 075
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	821	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	2 247
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	342 216	5.	Фонд на обртните средства	233 629
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	25 446
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	8 371	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	25 416
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	16 540
8.	Купувачи и други побарувања . .	155 776	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	8 842	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		660 528	10.	Добавувачи и други обврски . . .	178 168
			11.	Друга пасива	35 349
			ВКУПНО:		660 528

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Во текот на 1960 год. Фабриката за сапун и козметика „Цветан Димов“ — Скопје ја изврши следната реализација:

Производи:	Плани- рано во мил. дин.	Б у то реализ. во мил. дин.	Извршу- вање на планот %
Сапуни за перење	347 070	436 605	125,8
Тоалетен сапун	68 222	57 481	84,3
Берберски сапун	15 017	9 814	65,4
Козметика	211 849	168 200	79,4
Детерџенти	6 175	4 536	73,5
Технички глицерин	35 000	18 128	51,8
Прашоци	25 200	18 036	71,6
	708 533	712 800	100,4%

Преглед за извршениот бруто промет по реони
во 1960 година:

Реон:	Бруто про- мет во мил. дин.	Учество во вкупен бру- то промет %
Скопје	140 639	19,7
Македонија и Космет	269 239	37,8
Србија	83 202	11,7
АПВ и Белград	36 412	5,1
Босна и Херцеговина	77 382	10,8
Хрватска и Словенија	39 084	5,5
Фабрика — комерцијално	66 842	9,4
	712 800	100,0%

(151)

Б И Л А Н С НА ПРОДАВНИЦИТЕ „ТРЕСКА“ — СКОПЈЕ на 31 декември 1960 година

Активa

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства	169
2.	Парични средства на основ. средства	169	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	11 177
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	56 592	5.	Фонд на обртните средства	11 619
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 522	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	1 766
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	14 432	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	9 576	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	38 456
	ВКУПНО:	82 290	10.	Добавувачи и други обврски	17 143
			11.	Друга пасива	1 961
				ВКУПНО:	82 290

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРОДАВНИЦИТЕ „ТРЕСКА“ — СКОПЈЕ ВО 1960 ГОДИНА

Во текот на 1960 година продавниците имаат постигнато следниве резултати:

Реализација	709.719.074 дин.
Вкупен приход	709.926.504 „
Доход	32.371.473 „
Чист приход	23.596.401 „
За личен доход	16.419.138 „
Во фондови	12.177.263 „

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ КОМБИНАТ „КУМАНОВО“ — КУМАНОВО

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	726 812	1.	Фонд на основните средства	99 708
2.	Парични средства на основ. средства	11 933	2.	Други извори на основните средства	639 087
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	2 625	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	3 450
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	825	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	312 438	5.	Фонд на обртните средства	10 909
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	135 088
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	478	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	4 365
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	3 061
8.	Купувачи и други побарувања . .	88 065	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	19 546	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	119 387
ВКУПНО:		1 162 822	10.	Добавувачи и други обврски . . .	78 036
			11.	Друга пасива	69 731
			ВКУПНО:		1 162 822

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА**

Земјоделскиот комбинат „Куманово“ — Куманово е формиран со припојување на Земјоделското стопанство „Речица“, Винарската визба „Македоница“, Млекарата и Кланицата сите од Куманово, со важност од 1-VII-1960 година.

Основната дејност на Комбинатот е производство и преработка на земјоделски производи.

Комбинатот располага со 356 ха земја од која 298 ха ораница, 72 ха лозја, 2 ха овоштарници, 20 ха пасишта, 18 ха шуми и 14 ха стопански двор. Исто така се бави со одгледување на крупен и ситен добиток, така што во деловната 1960 год. имаше 164 крави, 251 јуници, 148 телиња и 1 244 броја свињи.

Преработувачката дејност што е од поголема важност за Комбинатот се Винарската визба со

годишен капацитет од 350 вагона грозје, Млекарата со дневен капацитет од 5 000 литри млеко и Кланицата со годишен капацитет од 670 тони месо.

Врз основа на расположивите капацитети и структурата на производството Комбинатот за остварување на планскиот задаток во текот на годината имаше запослено просечно месечно 184 стални работници, 35 службеници и 756 повремени работници.

Од целокупната работа Комбинатот има остварено вкупен приход 502 128 752 динари, а трошоци на работњето 448 673 509 дин. или остварен доход 53 455 243 динари, така што во текот на годината оствари доволно приход за покривање на трошоците и обврските. Еден дел е распределен помеѓу работниците, како плата над тарифниот став и за фондовите на Комбинатот. (190)

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „БАЛКАН“ — ТИТОВ ВЕЛЕС
ВО 1960 ГОДИНА**

Дејноста на претпријатието е трговија на мало со мешани стоки: хемикалија, јажарија и гума, порцелан, стакло и кожарија. Во 1960 година претпријатието има остварено промет во износ од 84 846,

или во проценти спрема планираниот промет остварено е 106,05%. Овој процент ќе беше уште поголем ако не настанае промени во послувањето на претпријатието.

Претпријатието има остварен чист приход во износ од 7,606, за лични доходи на работниците 6 572 и во фондовите 1 034 динари. (274)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БАЛКАН“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

А к т и в а			на 31 декември 1960 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни средства			А. Извори на основните средства			
1.	Основни средства	1374	1.	Фонд на основните средства . . .	204	
2.	Парични средства на основ. средства	517	2.	Други извори на основните средства	246	
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка			
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	164	
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	114	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—	
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства			
5.	Вкупни обртни средства	11826	5.	Фонд на обртните средства	1032	
			6.	Други извори на обртните средства	7960	
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1012	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1058	
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	161	
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива			
8.	Купувачи и други побарувања . .	4753	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—	
9.	Друга актива	41	10.	Добавувачи и други обврски . . .	5973	
			11.	Друга пасива	1049	
ВКУПНО:		19657	ВКУПНО:		19657	

Б И Л А Н С
НА САМОСТОЈНИОТ ПОГОН „МЛЕКАР“ НА Д.З.С. ЗА СТОЧАРСТВО — БИТОЛА

А к т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	16 907	1.	Фонд на основните средства . . .	6 324			
2.	Парични средства на основ. средства	2 063	2.	Други извори на основните средства	12 646			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошу- вачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на за- едничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	26 990	5.	Фонд на обртните средства	204			
			6.	Други извори на обртните средства	35 237			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	279	7.	Резервен фонд и други фондови . .	—			
7.	Парични средства на нераспреде- ните средства	22	8.	Извори на нераспределените средства	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања . .	12 914	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
9.	Друга актива	1 052	10.	Добавувачи и други обврски . . .	4 764			
			11.	Друга пасива	1 032			
ВКУПНО:		60 227	ВКУПНО:		60 227			

Б И Л А Н С					
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ФИНОМЕХАНИКА „БРАН“ — СКОПЈЕ					
Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	16 694	1.	Фонд на основните средства	10 423
2.	Парични средства на основ. средства	1 691	2.	Други извори на основните средства	8 731
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	925
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	302	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	55 718	5.	Фонд на обртните средства	7 273
			6.	Други извори на обртните средства	37 017
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	718	7.	Резервен фонд и други фондови . .	2 716
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	18 503	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	7 240	10.	Добавувачи и други обврски	23 918
			11.	Друга пасива	11 061
ВКУПНО:		102 064	ВКУПНО:		102 064

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието за електроника и финомеханика „Бран“ е основано на 22-П-1955 година од страна на Градскиот народен одбор за град Скопје. Претпријатието е регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје, под бр. 68 од 28-V-1958 година со кое решение е изменета фирмата од „Радиобран“ на „Бран“ претпријатие за електроника и финомеханика — Скопје.

Претпријатието ги има во својот состав следните пословни единици и тоа:

1. Погон за производство на радио-уреди и термо-електро уреди.
2. Сервис за поправка на радиоапарати и уреди.
3. Сервис за поправка на рачунски и машини за пишување.

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТЕХНОМЕТАЛ“ — БИТОЛА ВО 1960 ГОДИНА

Во 1960 година претпријатието оствари промет во износ од 293 886 566 дин. Трошоците за 1960 година изнесуваат 30 354 702 дин. или остварен доход од 15 765 020 дин. По одбивање на придонесите за

4. Продавница за продажба на радиоапарати, радио-уреди и радио материјали.

Во претпријатието се запослени 36 работници и 19 службеници.

Во текот на 1960 год. имавме големи потешкотии околу набавка на материјали од увоз особено за термички прекидачи, што се одрази на извршување поставениот плански задаток.

Во текот на годината личните доходи редовно и навреме се исплатувани. Над тарифен став исплатено е 220 906 динари.

По завршната сметка за 1960 год. остварен е чист приход од 14 071 870 дин. и е распределен и тоа: за лични доходи 11 546 263 дин., а остатокот од 2 525 507 дин. во фондовите на претпријатието.

Ова говори дека претпријатието постигна голем успех и позитивен финансов резултат, што обезбедува средства за репродукција и проширување на материјалната база на претпријатието.

Во текот на 1960 год. усвоивме нов производ греалка „Бран“ од 2 000 w со инфра цевии. (155)

заедницата од 3 844 687 дин. останува чист приход во кој е приклучено и посебното учество од 11 576 714 дин. Од овој чист приход по покривањето на личните доходи и обавезниот резервен фонд претпријатието издвои за фондови 1 201 533 дин.

Во текот на 1960 год. претпријатието имаше персонал од 32 лица. Користениот кредит во 1960 год. изнесуваше 46 484 532 дин. (285)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТЕХНО МЕТАЛ“ — БИТОЛА

А к т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1 414	1.	Фонд на основните средства	2 833
2.	Парични средства на основ. средства	463	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	307
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	6	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	65 354	5.	Фонд на обртните средства	1 653
			6.	Други извори на обртните средства	48 543
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	4 678	7.	Резервен фонд и други фондови	4 927
7.	Парични средства на нераспределените средства	869	8.	Извори на нераспределените средства	6
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	24 905	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	800	10.	Добавувачи и други обврски	38 340
			11.	Друга пасива	1 840
ВКУПНО:		98 489	ВКУПНО:		98 489

Б И Л А Н С
НА ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ — СКОПЈЕ

А к т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1 004 285	1.	Фонд на основните средства	959 208
2.	Парични средства на основ. средства	192 643	2.	Други извори на основните средства	271 137
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	88 247	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	47 409
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	8 024	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	48 861
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	2 053 048	5.	Фонд на обртните средства	860 936
			6.	Други извори на обртните средства	143 402
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	75 692	7.	Резервен фонд и други фондови	59 711
7.	Парични средства на нераспределените средства	3	8.	Извори на нераспределените средства	3
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	586 840	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	753 087
9.	Друга актива	—	10.	Добавувачи и други обврски	704 521
			11.	Друга пасива	160 504
ВКУПНО:		4 008 732	ВКУПНО:		4 008 782

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ — СКОПЈЕ ВО 1960 ГОДИНА

Со одобрение на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 1214 од 23-I-1956 год. се изврши фузија на Претпријатието за обработка на тутун и Фабриката за цигари — Скопје. Новото формирано претпријатие Тутунов комбинат — Скопје е регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје, под бр. 444/1956 година.

Тутуновиот комбинат ги има следните функции: откуп на тутун од тутунопроизводители и од тутунови претпријатија, обработка на тутун, изработка на: цигари, продажба на тутун и продажба на цигари.

Во текот на годината органите на работничкото самоуправување се бавеле со низа прашања од животот и работата на Комбинатот и тоа: набавка на основни средства, реконструкција на погонот за фабрикација на цигари, наградување по комплексен учинок, измена и дополненија на тарифниот правилник, вишок на работна рака, преселување во новата погонска зграда, основање на детски јасли и градинка, стручно образование на работници и службеници преку центарот за изобразба на кадри и други проблеми.

Вкупниот приход на комбинатот е 3 740 848 695 дин., вкупни трошоци 3 439 454 865 дин., остварен доход 301 393 830 и чист приход 289 961 521 дин. (291)

Б И Л А Н С НА СТОЛАРСКАТА ПРОИЗВОДНА ЗАДРУГА „ПРОСПЕРИТЕТ“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	2 205	1.	Фонд на основните средства	2 452
2.	Парични средства на основ. средства	3 750	2.	Други извори на основните средства	156
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	253
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	105	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	11 030	5.	Фонд на обртните средства	7 403
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	3 749
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 795	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	1 795
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	9 805	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	915	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		29 605	10.	Добавувачи и други обврски	5 358
			11.	Друга пасива	4 439
			ВКУПНО:		29 605

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Столарската задруга „Просперитет“ е основана во 1946 година од страна на Кооперативниот сојуз при Владата на НРМ, со решение бр. 653 од 16-IV-1946 година. Предмет на работата е: производство на намештај и градежна столарија, како и вршење на разни столарски услуги.

Бројната состојба на задругата во 1960 год. изнесува вкупно 35 работници од кои: 28 квали-

фикувани и висококвалификувани работници, 7 службеника и 6 ученика.

Предвидениот план за 1960 година што изнесува 35 000 000 дин. е остварен со 41 120 000 дин., или со 113%.

Во текот на работењето задругата успеа да ја зголеми продуктивноста на трудот и да ги намали трошоците на работењето. Задругата работната 1960 година ја заврши со позитивен резултат. (133)

Б И Л А Н С

НА СТОЛАРСКАТА ЗАНАЕТЧИСКА НАБОВНО-ПРОДАЈНА ЗАДРУГА „МАКЕДОНИЈА“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а

на 31 декември 1960 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 ди.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1 781	1.	Фонд на основните средства	1 894
2.	Парични средства на основ. средства	517	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	318
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	208	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	27 183	5.	Фонд на обртните средства	12 621
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	300
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 843	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	10	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1 965
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	1 964
8.	Купувачи и други побарувања . .	10 885	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	12 000
ВКУПНО:		42 427	10.	Добавувачи и други обврски . . .	11 365
			11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		42 427

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Столарската занаетчиска набавно-продајна задруга „Македонија“ — Скопје е основана во 1952 година. Истата е регистрирана при Окружниот стопански суд во Скопје, под Фи 569 од 27-X-1954 година.

Со правилата на задругата дејноста е определена како следува:

Снабдување на своите членови и други лица со средства за производство и тоа: суровини, машини, алат и друго.

Превземање и продажба на готов производ од страна на своите задругари.

Во почетокот на своето постоење задругата отпочна со 50 члена. Во текот на досегашното постоење членството на задругата постојано расте-

ше, така денес во неа членуваат над 100 задругара.

Членскиот влог изнесува 1 048 000 дин

Задругата користи општествени средства во износ од 24 240 000 динари.

Задругата е на територијата на Општината Кале.

Задругата има свои продавници. На територијата на Општината Кале има три продавници и на територијата на Општината Кисела Вода две продавници за намештај.

Работниот колектив на задругата се состои од 19 члена работници и службеници.

Со остварениот промет во 1960 год., во износ од 154 546 837 дин. задругата оствари приход во износ од 20 135 986 дин. Врз основа на овој приход е утврден доход на задругата во износ од 12 507 0564 динари. (168)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АНГРОСНАВДИТЕЛ“ — КУМАНОВО ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието во 1960 год. работеше со успех и оствари реализација од 737 224 836 дин. Остварен е доход од 38 005 411 дин. и е распределен на:

Личен доход на работниците	31 792 877 дин.
Резервен фонд — — — —	1 836 333 „
Фонд на обртните средства —	1 583 666 „
Фонд за заедничка потрошувачка — — —	500 000 „

Завршната сметка од работничкиот совет а исто така и од комисијата за преглед на завршната сметка, е примена без корекција. (256)

Б И Л А Н С

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „АНГРОСНАБДИТЕЛ“ КУМАНОВО

А к т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	32 517	1.	Фонд на основните средства	7 703			
2.	Парични средства на основ. средства	3 503	2.	Други извори на основните средства	28 460			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	37			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	37	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	76 509	5.	Фонд на обртните средства	2 703			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	97 425			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 348	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	1	7.	Резервен фонд и други фондови	1 844			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	2 185			
8.	Купувачи и други побарувања	78 242	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	5 474	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
ВКУПНО:		197 631	10.	Добавувачи и други обврски	52 345			
			11.	Друга пасива	4 929			
			ВКУПНО:		197 631			

Б И Л А Н С

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН — КАВАДАРЦИ

А к т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	149 396	1.	Фонд на основните средства	161 707			
2.	Парични средства на основ. средства	32 571	2.	Други извори на основните средства	20 685			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	24 560	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	15 789			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	2 090	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	10 824			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	463 728	5.	Фонд на обртните средства	33 948			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	2 033			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	35 004	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	47 427			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања	101 468	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	416 832			
ВКУПНО:		810 817	10.	Добавувачи и други обврски	9 328			
			11.	Друга пасива	92 242			
			ВКУПНО:		810 817			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН КАВАДАРЦИ ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е основано во 1928 година. Дејноста на претпријатието му е: производство, откуп, преработка и продажба на тутун.

Во извештајната година обработен е тутун од реколтата 1959 год. 626 тони, што претставува едно средно производство, бидејќи претпријатието во одделни години има обработено и над 800 тони.

Продуктивноста во 1960 год. беше наголемена. Така на пример додека во 1957 год. на еден работник отпаднава 2182 кгр. тутун, во 1958 год. 2684 кгр., во 1959 год. 2987 кгр., а во 1960 год. на еден работник отпаднава 3166 кгр. Ваквата наголемена продуктивност се должи, по прв ред, на ново применетите стимулативни облици на наградување, односно со воведувањето на правилникот за наградување по економски единици.

Б И Л А Н С НА ПРОИЗВОДНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТАПЕТАР“ — ТИТОВ ВЕЛЕС на 31 декември 1960 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	189'3	1.	Фонд на основните средства	24 563
2.	Парични средства на основ. средства	4 513	2.	Други извори на основните средства	626
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	1 452
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	452	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	19 017
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	27 727	5.	Фонд на обртните средства	6 946
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	3 141
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2 014	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . .	16 730	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	1 149	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		71 498	10.	Добавувачи и други обврски . . .	8 350
			11.	Друга пасива	7 400
			ВКУПНО:		71 498

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТАПЕТАР“ — ТИТОВ ВЕЛЕС ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е основано од страна на Народниот одбор на општината Титов Велес, со решение бр. 4952 од 4-V-1954 год.

Дејноста на претпријатието е: производство на јоргани и душеци, производство на сите видови талапирани производи, како и вршење на услуги од споменатите занаети.

Во текот на извештајниот период претпријатието имаше запослено во просек 78 лица, од кои 12 службеници и 66 работници.

Предвидениот план за 1960 година од 141 000 000 динари е остварен со 170 000 000 динари или во процент 120%.

Остварениот доход во текот на годината е распореден спрема законските прописи и тоа:

— за придонес на доходот	13,437.072 дин.
— за лични доходи на работниците	23,487.156 дин.
— за фондови	5,699.385 дин.

Вкупно 42,623.613 дин.

Од сето горе изнесено се гледа дека планот од 1959 год. е натфрлен и продуктивноста на трудот е зголемена.

Б И Л А Н С
НА ОПШТАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА „ОВЧЕ ПОЛЕ“, СВЕТИ НИКОЛЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	64 694	1.	Фонд на основните средства	7 180
2.	Парични средства на основ. средства	7 545	2.	Други извори на основните средства	65 059
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	26 897	5.	Фонд на обртните средства	320
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	5 979
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	135	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	182
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	23 727	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	32 098
ВКУПНО:		122 993	10.	Добавувачи и други обврски	7 368
			11.	Друга пасива	4 812
			ВКУПНО:		122 998

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Задругата „Овче Поле“ е формирана на ден 7-V-1956 година со 15 члена задругари. Со развитокот на задругата од година во година членството расне и така во 1957 год. имаше 33 члена, во 1958 год. 65 члена, во 1959 год. 70 члена и во 1960 год. задругата има 75 члена.

Главна занимање на задругата е унапредување на земјоделското производство, како и откуп на сите видови одвишоци земјоделски производи и жива стока.

Земјоделието во задругата се одвива на најсовршени агротехнички начини. Задругата располага со 500 ха земја и одгледува пшеница на 195 ха, памук 100 ха, овозни насади 100 ха, потоа тутун, јачмен, соја, граор и други култури.

Задругата располага со сите земјоделски машини за современа обработка на земјата и тоа 9

трактори, 2 комбајни, 2 вршачки и сите други потребни приклични машини. Задругата преку целата работна година држеше 40 стални работници, а повремено земаше и сезонски работници кога за тоа имаше потреба од таква работна сила.

Во 1960 год. од посеаните површини задругата ги има постигнато следните резултати: од посеаната пшеница просечен принос е добиен по 2 042 кгр. зрно со цена на чинење по кгр. 26,62 дин., од памукот принос 180 кгр. по ха со цена на чинење 441,81 дин. по кгр., соја добиен среден принос по ха 172 кгр. со цена чинење по 1 кгр. 349,70 дин., тутун принос 1 052 со цена 815,90 дин., јачмен принос 2 297 со цена на чинење 11,11 итн.

Задругата во 1960 година има остварено вкупна реализација од 155 124 000 динари. Од тоа чист приход 7 291 000 дин., а се реализирани минимални лични доходи во износ од 12 320 000 динари. (263)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието „Јагода“ — Скопје во текот на работната 1960 година го постигна следниот финансиски успех:

1. Вкупен приход	306 059.—
2. Трошоци на работењето	46 290.—

3. Наб. вред. на реализ. стоки	238 888.—
4. Данок на промет со др. обврски	1 049.—
5. Доход	19 832.—

ВКУПНО 306 059.— 306 059.—

(108)

Б И Л А Н С

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕМИИ И ЗАРЗАВАТ НА ГОЛЕМО И МАЛО „ЈАГОДА“, СКОПЈЕ

Активa

на 31 декември 1960 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	92 261	1.	Фонд на основните средства . . .	12 263
2.	Парични средства на основ. средства	5 058	2.	Други извори на основните средства	85 508
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	472	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	58 514	5.	Фонд на обртните средства	1 858
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	27 056
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	655	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	26	7.	Резервен фонд и други фондови . .	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . . .	157 687	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	537	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	116 000
ВКУПНО:		315 210	10.	Добавувачи и други обврски	71 287
			11.	Друга пасива	1 233
			ВКУПНО:		315 210

Б И Л А Н С

НА ФАБРИКАТА ЗА МАСЛО „БЛАГОЈ ГОРЕВ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Активa

на 31 декември 1960 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	206 128	1.	Фонд на основните средства	129 119
2.	Парични средства на основ. средства	12 564	2.	Други извори на основните средства	92 292
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	14 354	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	6 550
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 381	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	14 354
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	391 034	5.	Фонд на обртните средства	67 260
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	45 000
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	32 902	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	19	7.	Резервен фонд и други фондови . .	39 946
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	19
8.	Купувачи и други побарувања . . .	275 730	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	236 714	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	615 999
ВКУПНО:		1 170 826	10.	Добавувачи и други обврски	140 923
			11.	Друга пасива	20 864
			ВКУПНО:		1 170 826

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ФАБРИКАТА ЗА МАСЛО „БЛАГОЈ ГОРЕВ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС ВО 1960 ГОДИНА

Оваа фабрика е основана од страна на Окo-
лискиот народен одбор Титов Велес, со решение бр.
1230 од 10-VIII-1947 година.

Фабриката е регистрирана кај Окружниот сто-
пански суд во Скопје, со решение бр. 533 од
27-XII-1954 година.

Бруто продуктот планиран за 1960 год. изне-
сува 1 026 897 905 дин., а е остварено 1 107 820 010
дин. или во процент е остварен 107,8%. Планира-
ната количина за 1960 год. е 3 418 тони масло за

јадење, техничко масло и таан, а е остварено 3 821
тона масло за јадење и таан, или во проценти во
количина е остварено 112%. Ова натфрлување е
заслуга и залагање на целиот колектив.

Остварен е доход во износ од 103 477 738 дин.,
од тоа: за Федерацијата 23 932 157 дин., за инвести-
циснен фонд на општината 5 202 765 дин. и придонес
за станбена изградба 2 499 830 дин. Чистиот приход
во износ од 71 842 986 дин. е распределен: за личен
доход на работниците 59 519 472 дин., 2% социјален
придонес 1 249 915 дин., за фондови на фабриката:
фонд за заедничка потрошувачка 5 204 930 дин. и
придонес за резервен фонд 5 796 669 дин. (276)

Б И Л А Н С НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ „ТРУДБЕНИК“ — СКОПЈЕ на 31 декември 1960 година

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	152 045	1.	Фонд на основните средства	30 953
2.	Парични средства на основ. средства	10 415	2.	Други извори на основните средства	135 464
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	657
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	657	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	10 031	5.	Фонд на обртните средства	7 818
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	6 741
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 061	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	86	7.	Резервен фонд и други фондови	1 141
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	3 348
8.	Купувачи и други побарувања	26 295	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	4 108	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		204 728	10.	Добавувачи и други обврски	14 981
			11.	Друга пасива	3 625
			ВКУПНО:		204 728

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието за превоз на стоки „Трудбеник“
— Скопје, е основано во 1950 година со решение на
Владата на НРМ бр. 1941.

Регистрацијата на претпријатието е извршена
при Стопанскиот суд во Скопје, под бр. 416/54. Ос-
новната дејност на претпријатието е превоз на
стоки низ целата територија на ФНРЈ.

Во 1960 година претпријатието го има испол-
нето поставениот план за превоз на стоки со
104,44%.

Остварениот вкупен приход изнесува 111 061 158
динари.

Вкупниот приход е распределен на: трошоци
на работењето 81 638 430 дин., остварен доход
29 422 726 динари.

Доходот е распределен спрема важечките за-
конски прописи. Работата на органите на самоупра-
вувањето се оценува како плодна, бидејќи го има
натфрлно поставениот план. Обврските спрема
заедницата се подмирувани навреме, (145)

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРОИЗВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО „ЗАДРУЖНО
ДЕЛО“ — СКОПЈЕ

Активa

на 31 декември 1960 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	12 431	1.	Фонд на основните средства . . .	4 582
2.	Парични средства на основ. средства	717	2.	Други извори на основните средства	9 453
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	101	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	223
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	15 368	5.	Фонд на обртните средства . . .	452
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	3 092
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	740	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1 022
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . .	49 140	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	161	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	32 000
ВКУПНО:		78 658	10.	Добавувачи и други обврски . . .	27 773
			11.	Друга пасива	61
			ВКУПНО:		78 658

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1960 ГОДИНА

Трговското производно претпријатие „Задружно дело“ — Скопје, формирано е во втората половина на 1960 година со престанокот на работата на Општиот деловен задружен сојуз „Задружно дело“ — Скопје. Претпријатието е регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје, под фи бр. 520/60 год.

Со престанокот на работата на Општиот деловен задружен сојуз, ова претпријатие ја продолжи работата со дејностите што ги имаше деловниот сојуз, со тоа што на новоформираното Трговско претпријатие „Задружно дело“, му се дадоа пошироки можности во прометот, преработка и производство на сите видови сточна храна и концентрати. Промет и преработка на сите видови селскостопански производи, промет со стока и сточни производи, како и тов на добиток. Промет со шумски производи и преработка од истите, како и промет со репродукционен и инвестиционен материјал, средства за заштита на земјоделието и друго.

За разлика од Општиот деловен задружен сојуз, ова претпријатие се здоби со право на поседување со промет низ целата територија на ФНРЈ. Та спрема тоа и од таму произлегува што за ваков краток период претпријатието забележува позитивен финансиски резултат.

Трговското производно претпријатие „Задружно дело“, вклучувајќи го послувањето и на Општиот деловен задружен сојуз, бидејќи ја презеде целокупната актива и пасива, оствари доход во 1960 год. во износ од 15 260 017 динари, кој е распределен на:

— придонес од доходот 1 738 721 дин.
— чист приход 13 521 296 дин.

Чистиот приход е распределен: за личен доход 11 241 288 дин., дополнителен придонес за социјално осигурување 224 826 дин., резервен фонд на претпријатието 731 672 дин., резервен фонд на општината 220 510 дин., фонд на основни средства 736 000 дин., фонд на обртни средства 245 000 дин. и фонд за заедничка потрошувачка 122 000 динари.

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ГРАДСКИ КИНА — СКОПЈЕ

Ак т и в а

на 31 декември 1960 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	87 994	1.	Фонд на основните средства	141 201
2.	Парични средства на основ. средства	46 055	2.	Други извори на основните средства	913
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	2 736
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 593	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	17 292	5.	Фонд на обртните средства	2 856
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	493	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	5 779	7.	Резервен фонд и други фондови	439
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	3 242	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	692	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски	11 662
		163 140	11.	Друга пасива	3 279
			ВКУПНО:		
					163 140

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1960 ГОДИНА**

Основната дејност на претпријатието градски кина е: прикажувањето филмови. Прикажувањето на филмови се врши во кино-салите „Култура“, „Вардар“, „Младина“, „Балкан“, „Братство“, „Напредок“, летните кина „Парк“, „Вардар-тераса“ и „Балкан-бавча“.

Работничкиот совет при ова претпријатие се состои од 19 члена, кои се избрани во 1960 год. през месец јуни. Работничкиот совет помеѓу другите прашања ги третираше и прашањата за репертуарната политика на самите кина, добриот однос на работниците кон публиката, финансовото прашање, донесување на правилник за комплексно награднување, како и низа други прашања.

Управниот одбор е биран исто така во месец јуни 1960 год. Управниот одбор се занимаваше со проблематиката на претпријатието и низа други прашања и тоа:

1. Припрема на правилник за комплексно награднување
2. Изработка на план за користење на годишните одмори
3. Припреми за работата на летните кина
4. Набавка на филмови, како и репертоарот
5. Реновирање на кината, како и набавка на инвентар

6. Разгледување на периодичните пресметки и згвршната сметка

7. Молби и жалби од работниците и донесување решенија од страна на директорот

8. Одлучување за службени патувања како и низа други прашања.

Планот на претпријатието за 1960 год. изработен е врз база на постигнатиот резултат од 1959 год. од редовни кино претстави, вонредни, како и прикажани диапозитиви. Во текот на 1959 год. претпријатието има остварено вкупен приход од 173 милиони динари. На база ваквото остварување имајќи во предвид дека „Бамби“ и „Братство“ се вклучени во IV квартал, претпријатието планот го постави на 193 милиони динари, меѓутоа оствари вкупен приход од 197 милиони динари. Според тоа планот е надминат за 2 741 милиони динари.

Исполнувањето на планот т.е. надминувањето се должи на подобра репертуарна политика, како и набавка на квалитетни филмови.

Претпријатието во текот на 1960 год. има остварен доход од 35 521 илјади динари, а на име трошоци има исплатено 161 милион динари.

Вкупниот приход за 1960 год. остварен е во однос на планот со 102,5%. Спореден пак со остварувањето за 1959 година бележи зголемување од 114,1%.

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАЛИНА“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	34 871	1.	Фонд на основните средства . . .	11 915
2.	Парични средства на основ. средства	1 302	2.	Други извори на основните средства	24 879
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	588	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	588
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	3 314	5.	Фонд на обртните средства . . .	1 405
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	8 801
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2 661	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	2 867
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . .	7 740	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	7 822	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		58 304	10.	Добавувачи и други обврски . . .	6 543
			11.	Друга пасива	1 265
			ВКУПНО:		58 304

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАЛИНА“ — ТИТОВ ВЕЛЕС ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е основано со решение на Градската општина бр. 4177 од 28-VI-1958 година, со цел за снабдување на градот со зарзават и овошје во пресна и конзервирана состојба, пресна риба и јајца.

Со залагање на целиот колектив претпријатието поставениот план го оствари и натфрли во споредба со 1959 година за 18 678 000 дин., додека преку своите продавници и на пазарот оствари промет во износ од 97 876 000 динари.

На тој промет постигна разлика во цени од 1 463 800 динари, во процент 16%, со кој спрема

планираната разлика во цени од 22% претпријатието успеа да ја намали за 6%. За овој работен период оствари трошоци на работењето во износ од 8,910.000 динари.

Со остварената разлика во цени се покриени трошоците на работењето и се исплатени личните примања на работниците и службениците. Со постигнатата разлика во цени претпријатието не е имало тенденција за зголемување на цените на своите стоки но е потенцирало брз промет и добар успех.

Таквата економска политика придонесе градот постојано да биде снабден со сите видови стоки: зарзават, овошје, јајца и јужно овошје: портокали, лимони и тн. (340)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН — КОЧАНИ ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е формирано во 1919 година од страна на бившиот државен монопол — Белград.

Претпријатието како самостојна стопанска организација е регистрирано во 1949 година од страна на Генералната дирекција за тутунопроизводство во Скопје.

Дејност на претпријатието е: производство на тутун преку погонот за производство, врши откуп на тутун од индивидуални производители и задру-

жен сектор, врши сезонска и вон сезонска ферментација, манипулација на откупените количини тутун, врши продажба на тутунот за извоз преку извозното претпријатие „Македонија“ тутун — Скопје, и за домашна фабрикација.

Претпријатието има остварено вкупен приход од 389 688 000 динари, а чист приход 66 021 000 динари.

Чистиот приход е распределен на личен доход и фондови, согласно со законските прописи.

Претпријатието през целата година имаше просечно запослени 175 работника. (248)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН — КОЧАНИ

А к т и в а			на 31 декември 1960 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	176 533	1.	Фонд на основните средства . . .	134 599			
2.	Парични средства на основ. средства	25 246	2.	Други извори на основните средства	45 266			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошу- вачка	12 971	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	10 510			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	2 172	4.	Други извори на средствата на за- едничката потрошувачка	6 729			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	216 161	5.	Фонд на обртните средства	57 271			
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	2 345			
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	20 924	Г. Резервен фонд и други фондови					
7.	Парични средства на нераспреде- ните средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	20 924			
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—			
8.	Купувачи и други побарувања . .	106 305	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
9.	Друга актива	71 465	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	162 500			
ВКУПНО:			10.	Добавувачи и други обврски	93 406			
			11.	Друга пасива	98 227			
			ВКУПНО:					

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1960 ГОДИНА

Трговското претпријатие „Спорт“ — Тетово, во 1960 година ги постигна следниве резултати:

1) Извршена реализација на	
мало — — — — —	304.328,234 д.
2) Извршена реализација на	
големо — — — — —	2.289,152 „
3) Вонредни приходи — —	3.097,218 „
4) Вонредни расходи — —	137,958 „
5) Остварен бруто приход 1 до	
3 минус 4 — — — — —	309.576,646 „

6) Материјални трошоци на	
рабстењето — — — —	8.647,427 „
7) Пресметан локален данок на	
промет на мало 3% — —	9.129,847 „
8) Остварен доход — — —	19.799,092 „
9) Набавна вредност на реали-	
зираните стоки — — —	272.000,283 „
10) Просечна маржа годишно —	11,29%
11) Остварен чист приход — —	16.524,983 „
12) Чистиот приход се распре-	
делува:	
а) за лични доходи на ра-	
бстниците и службениците	13.509.893 „
б) остаток за фондови —	3.015,090 „

Б И Л А Н С

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА „ТРАНСКОП“ — СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	8 996	1.	Фонд на основните средства . . .	9 237
2.	Парични средства на основ. средства	2 326	2.	Други извори на основните средства	1 292
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	1 900	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	6 274
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1 516	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	2 051	5.	Фонд на обртните средства . . .	1 784
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	4 229	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	521	7.	Резервен фонд и други фондови . .	4 807
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	506
8.	Купувачи и други побарувања . .	161 719	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	13 484	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	35 000
ВКУПНО:		196 742	10.	Добавувачи и други обврски . . .	74 465
			11.	Друга пасива	43 085
			ВКУПНО:		196 742

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1960 ГОДИНА

Претпријатието „Транскоп“ е основано во 1951 година под наслов „Трансјуг“ претпријатие за меѓународна шпедиција — Скопје. Во текот на 1958 год. името на претпријатието е изменето и гласи „Транскоп“ претпријатие за меѓународна шпедиција — Скопје.

Во текот на 1960 год. нашето претпријатие ја има проширено својата работа со отворање уште на една испостава во Суботица.

Дејноста на претпријатието е да врши шпедитерски услуги на увозните и извозните претпри-

јатија, да изнаоѓа најбрз, најевтин и најекономичен пат за транспортирање на стоки, како од увоз исто така и во извоз.

Во текот на 1960 год. претпријатието има остварено разлика во цени во износ од 103 843 022 дин., а беше планиран износ од 80 000 000 дин., така планст е остварен со 129%. Како резултат од тоа е остварен доход во износ од 70 733 751 дин., кој е распределен помеѓу претпријатието и заедницата и тсa: на претпријатието износ од 34 897 924 дин. а за заедницата 35 835 827 дин. Остварениот чист приход е распределен и тоа: 28 215 064 дин. за лични доходи со придонеси и 6 682 860 дин. за фондови на претпријатието. (233)

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА КОНЗЕРВИ „ВАРДАР“ СКОПЈЕ

Ак т и в а			П а с и в а		
на 31 декември 1960 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	262 955	1.	Фонд на основните средства	197 579
2.	Парични средства на основ. средства	17 016	2.	Други извори на основните средства	84 397
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	13 097	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	1 024
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	2 899	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	14 972
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	405 781	5.	Фонд на обртните средства	188 619
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	20 928
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	33	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	4	7.	Резервен фонд и други фондови . .	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања . .	243 214	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	303 084
ВКУПНО:		949 699	10.	Добавувачи и други обврски . . .	96 594
			11.	Друга пасива	42 506
			ВКУПНО:		449 699

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
ВО 1960 ГОДИНА

Фабриката за конзерви „Вардар“ — Скопје основана е со решение на Владата на НРМ, бр. 2106 од 6-III-1947 година. Регистрацијата на фабриката е извршена со решение на Окружниот стопански суд во Скопје, бр. 579/54 и е запишана во регистарст на стопанските организации под ред бр. 299 на ден 11-IX-1955 година.

Со решение на Управата за надворешна трговија на ФНРЈ, бр. 3230/54, фабриката е запишана

во надворешно трговскиот регистар на стопанските организации.

Фабриката за конзерви „Вардар“ — Скопје во текот на 1960 год. ги зголемила своите основни средства за 26,971.924 дин. и тоа за набавени машини, а намалени се основните средства за 10,821.352 дин. зг. отстапени основни средства на други стопански организации.

Фабриката во текот на 1960 год. го исполни производниот план количински со 81,91%, а вредносно со 85,17%. Неисполнението на планот се должи поради неизвршување на планираната реконструкција. (157)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1960 ГОДИНА

Во 1960 год. погонот за производство на резервни делови за моторни возила прерасна во фабрика за резервни делови „Руен“ — Кочани. Регистрацијата на фабриката е извршена на 20-VI-1960 година. Фабриката за резервни делови „Руен“ — Кочани во 1960 година работеше со основни средства 40 200 614 динари. Вкупен приход оствари 102 332 880 динари, доход 38 780 544 динари, чист

приход 27 621 481 динари и средства за фондови 7 328 138 динари.

Основната дејност на фабриката е производство на резервни делови за моторни возила.

Во текот на работниот период беа запослени 75 лица.

Во втората половина на 1960 година фабриката доби инвестиционен заем за реконструкција на фабриката во износ од 855 500 000 динари. По инвестиционата програма се предвидува да се оствари вкупен приход во износ од една милијарда динари, а работната сила 320 работника и службеника. (290)

Б И Л А Н С
НА ФАБРИКАТА ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ „РУЕН“ — КОЧАНИ
на 31 декември 1960 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	87 543	1.	Фонд на основните средства . . .	25 784
2.	Парични средства на основ. средства	5 127	2.	Други извори на основните средства	70 627
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	1 096
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	278	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	44 974	5.	Фонд на обртните средства . . .	2 612
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	32 540
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	14	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	3 832
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	5 000
8.	Купувачи и други побарувања . .	43 930	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	9 100
ВКУПНО:		181 866	10.	Добавувачи и други обврски . . .	31 815
			11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		181 866

Б И Л А Н С
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „РЕКОРД“ — СКОПЈЕ
на 31 декември 1960 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	10 294	1.	Фонд на основните средства . .	3 561
2.	Парични средства на основ. средства	2 392	2.	Други извори на основните средства	9 436
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	73 833	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	96
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	96	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	—	5.	Фонд за обртните средства . . .	2 209
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	50 734
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3 796	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	343	7.	Резервен фонд и други фондови . .	4 039
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	343
8.	Купувачи и други побарувања . .	2 835	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		99 539	10.	Добавувачи и други обврски . .	28 369
			11.	Друга пасива	812
			ВКУПНО:		99 539

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1960 ГОДИНА

Трговското претпријатие „Рекорд“ — Скопје по-
слува како такво од 16-IV-1955 година. Претприја-
тието е регистрирано во Окружниот стопански суд
во Скопје, под бр. 1014/1955 год. Предмет на рабо-
тата му е: трговија на мало со стоки од галантерија,
манифактура, конфекција и играчки.

За 1960 година планот на прометот е 300 000 000
дин., а е исполнет со 302 486 114 дин. или со 100,8%.

Утврдувањето и распределбата на вкупниот при-
хсд е извршен на следниот начин:

Остварен вкупен приход —	302 373 574.—
Трошоци на работењето, на- бавна вредност и данок на промет — — — — —	8 287 430 199.—

Остварен вкупен доход — —	14 599 155.—
---------------------------	--------------

Придонес од доход и придонес за станбена изградба —	3 344 220.—
Останува чист приход на прет- пријатието — — — — —	11 599 155.—
Чистиот приход се распоредува како следува:	
За личен доход на работниците	10 373 287.—
2% дополнителен социјален придонес — — — — —	191 466.—
Придонес за резервен фонд —	744 986.—
За заеднички резервен фонд	9 618.—
За парични средства на основ- ните средства — — — — —	279 798.—
	11 599 155.—

Во текот на 1960 год. претпријатието работеше
со просечна маржа од 12,17%. (295)

Б И Л А Н С
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВИСОКА, НИСКА И МОНТАЖНА ГРАДБА
„КОЗЈАК“ — КУМАНОВО
на 31 декември 1960 година

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	41 544	1.	Фонд на основните средства	18 546
2.	Парични средства на основ. средства	9 178	2.	Други извори на основните средства	32 605
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошу- вачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	1 014
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	914	4.	Други извори на средствата на за- едничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	50 077	5.	Фонд на обртните средства	8 483
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	7 969
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2 444	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспреде- лените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	3 068
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	18 557
8.	Купувачи и други побарувања	67 671	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	2 059	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	34 370
ВКУПНО:		173 887	10.	Добавувачи и други обврски	49 275
			11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		173 887

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „КОЗЈАК“ — КУМАНОВО
ВО 1960 ГОДИНА

Во текст на 1960 год. претпријатието изведу-
ваше градежни работи од 41 објект и има извр-
шено реализација од 433 747 136 дин. или повеќе за
62,10% во однос на 1959 година.

Вкупниот приход по еден работник е нараснат
од 931 040 дин. на 1 136 650 дин., односно за 22,20%
повеќе Ова зголемување е резултат на подобрата

организација на работа, механо-опременоста и сл.

Економичноста е исто така нарасната во од-
нос на 1959 год. за 5,20%, имено материјалните
трошоци се помали во однос на вкупниот приход.
Претпријатието од чистиот приход има издвоено
за лични доходи 109 470 699 дин., а за фондови на
претпријатието 17 786 744 динари.

Сите обврски спрема општествената заедница
се измирени навреме и во целост. (252)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА КУПО-ПРОДАЖБА НА САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНИ МАТЕРИЈАЛИ
„ВЕТЛЕК“ — СКОПЈЕ

А к т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	3 197	1.	Фонд на основните средства	2 398
2.	Парични средства на основ. средства	917	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	820
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	820	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	107 470	5.	Фонд на обртните средства	2 385
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	111 346
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	8 698	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	8 595
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	—
8.	Купувачи и други побарувања	91 884	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	10 173	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		223 159	10.	Добавувачи и други обврски	87 989
			11.	Друга пасива	9 620
			ВКУПНО:		2.3 159

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ВЕТЛЕК“ — СКОПЈЕ ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е основано во 1948 година со основна дејност: снабдување на ветеринарството и здравството во НРМ со лекови, хемикалии, медицински, здравствени и научни апарати, инструменти и прибор, здравствени и медицински завоен материјал, како и опрема.

Во 1960 година претпријатието, благодарейќи на добрата организација и залагањето на колективот оствари промет од 333 262 000 динари, што во однос на 1959 год. планот на прометот е остварен со 110%.

Прометот би бил уште поголем ако претпријатието располагаше со поголеми кредити за обртни средства и магацински простории.

Кредитите за обртни средства во 1960 год. изнесуваа 109 000 000 динари, додека на претпријатието за редовно пословање му се потребни кредити за обртни средства од 300 000 000 динари, така прометот би се покачил на 1 000 000 000 динари. Покрај тоа што нашето претпријатие ги снабдува ветеринарството и здравството во нашата Република, испорачува стоки во Космет и во НР Србија.

Претпријатието има тешкотии за наплата на своите побарувања од купувачите кои претежно се установи и нередовно плаќаат. Исто така има тешкотии околу сместување и манипулирање со стоките, како и сместување на персоналот бидејќи не располага со магацински простор и работни простории.

Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница се измирени во целост и во законскиот рок. (94)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ППТ СООБРАКАЈ — СКОПЈЕ ВО 1960 ГОД

Постигнатите резултати за 1960 година во однос на извршеното во 1959 год. се следните:

ППТ услуги во 1960 год. — 57,777.000, а во 1959 год. 50,736.000, односно повеќе од 1960 год. за 14%; ппт работни единици во 1960 год. 114,790.000, во 1959

год. 107,942.000, односно повеќе во 1960 год. за 6%. Остварени приходи во 1960 год. 1.259,448.000, а во 1959 год. 1.026,879.000, односно повеќе во 1960 год за 22,64%.

Постигната продуктивност во однос на Југословенскиот просек е поголема за 17,94% во 1960 година. (322)

Б И Л А Н С

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО НА ПОШТ., ТЕЛЕГР. И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАКАЈ — СКОПЈЕ

А к т и в а

на 31 декември 1960 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	2 093 507	1.	Фонд на основните средства	2 103 928
2.	Парични средства на осн. средства	151 884	2.	Други извори на основните средства	168 394
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	252 467	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	140 903
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	23 545	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	135 113
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	216 412	5.	Фонд на обртните средства	119 020
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	13 487	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	34 500	7.	Резервен фонд и други фондови	12 389
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	28 499
8.	Купувачи и други побарувања	98 365	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	127 411	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		3 011 578	10.	Добавувачи и други обврски	8 623
			11.	Друга пасива	294 709
			ВКУПНО:		3 011 578

Б И Л А Н С

НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ДЕТСКА РАДОСТ“, СКОПЈЕ

А к т и в а

на 31 декември 1960 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	3 301	1.	Фонд на основните средства	5 773
2.	Парични средства на основ. средства	822	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	383	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	611
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	75	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	378	5.	Фонд на обртните средства	2 238
Г. Издвоени средства			6.	Други извори на обртните средства	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	705	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	455	7.	Резервен фонд и други фондови	705
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	5
8.	Купувачи и други побарувања	7 306	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
ВКУПНО:		13 425	10.	Добавувачи и други обврски	4 093
			11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		13 425

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТОБУСКИ СООБРАЌАЈ — СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	794 301	1.	Фонд на основните средства	203 002
2.	Парични средства на основ. средства	73 065	2.	Други извори на основните средства	664 342
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	3 868	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	19 525
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	11 343	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	1 441
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	54 007	5.	Фонд на обртните средства	—
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1 142	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1 319
7.	Парични средства на нераспределените средства	37	8.	Извори на нераспределените средства	34
Д. Средства во прометната и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . .	15 995	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	10 000
9.	Друга актива	124 057	10.	Добавувачи и други обврски . . .	56 669
			11.	Друга пасива	97 109
ВКУПНО:		1 077 815	ВКУПНО:		1 077 815

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АВТОБУСКИ СООБРАЌАЈ — СКОПЈЕ ВО 1960 ГОДИНА

Претпријатието е оформено на 17-I-1948 година со решение на Народниот одбор на град Скопје бр. 4896, со задаток да врши превозни услуги на населението од градот и приградските места што гравитираат кон градот.

Градскиот сообраќај како млад има бурен и рапиден развој. Ова резултира од: големиот развој на градот, изградбата на индустриски центри надвор од градот и навиките на граѓанството.

Зголемувањето обемот на работата е забележен во 1960 година. Како резултат на тоа да илустрираме само еден податок кој опишува зголемување со 61% на линиите во 1960 година спрема 1959 година. Од овој процент отпаѓа 40% на приградските и 21% на градските линии. Колските километри во 1960 година се зголемени за 32% во споредба со 1959 година, а патниците за 25%.

За истиот период е зголемен и приходот во споредба со 1959 година за 35%.

Бројот на работната рака е зголемен само за 14, додека продуктивноста на трудот е зголемена за околу 20%.

Во текот на 1960 година се набавени 10 возила марка „ФАП“, а е уплатено за уште 5 возила марка „ФАП“.

Сите наведени позитивни резултати за 1960 година, се резултат на типизираниот возен парк со марка „ФАП“, домашно производство. Истото возило овозможи да се навреме снабдуваме со резервни делови од домашниот пазар и чување во магазин една врска на делови, со кое се овозможи чување мала количина залихи.

Градскиот сообраќај — Скопје, со резултатите остварени во 1960 година, ги достигна во секој поглед процесите на останатите градски сообраќаи во Југославија, кои се со стара традиција и организација на работата. (223)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „СОЛУНСКА ГЛАВА“, С. Г. ЈАБОЛЧИШТЕ, ТИТОВВЕЛЕШКО, ВО 1960 ГОДИНА

Оваа задруга е формирана во 1946 година на собирот на бирачи во село Горно Јаболчиште во која веднаш беа зачленети 182 члена.

Главната намена на задругата е трговија и тоа снабдување на населението од селата Горно — Долно Јаболчиште и Дреново со индустриски стоки и откуп на земјоделски производи.

Во трговијата со индустриски стоки има направено промет во висина од 7 726 474 дин, додека во откупот на земјоделски производи во текот на

1960 година е откупено 6 599 грла овци и јагниња за вкупна сума од 24 543 102 динари.

Задругата во работната 1960 година има остварено доход во висина од 1 361 330 динари, кој е распределен на следниот начин:

- 1) Посебно учество од доходот 213 226 дин.
- 2) За лични доходи на работниците и службениците — — 943 266 „

- 3) За резервниот фонд на задругата — — — — 122 315 „
- 4) Нераспределен чист приход — — — — 82 523 „

Вкупно распределено 1 361 330 „

Задругата за сега располага со 1 497 000 дин. стален кредит за обртни средства и 2 210 000 дин. дополнителен кредит за обртни средства. (247)

Б И Л А Н С
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА НАБАВНО-ПРОДАЈНА ЗАДРУГА „СОЛУНСКА ГЛАВА“, С. Г. ЈАБОЛЧИ-
ШТЕ, ТИТОВВЕЛЕШКО
на 31 декември 1960 година

Ак т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	166	1.	Фонд на основните средства	534
2.	Парични средства на осн. средства	481	2.	Други извори на основните средства	57
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд за заедничката потрошувачка	8
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	8	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	4 328	5.	Фонд на обртните средства	—
Г. Издвсени средства			6.	Други извори на обртните средства	130
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	483	Г. Резервен фонд и други фондови		
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	7.	Резервен фонд и други фондови	316
Д. Средства во пресметката и друга актива			8.	Извори на нераспределените средства	199
8.	Купувачи и други набарувања	951	Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
9.	Друга актива	77	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	3 516
В К У П Н С:			10.	Добавувачи и други обврски	1 027
		6 494	11.	Друга пасива	707
			В К У П Н С:		
					6 494

со одобрението на НО на општината Кичево бр. 8896/1 од 20-XII-1960 година.

Раководител на продавницата е Богданоски Киро, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 572/60. (253)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XII-1960 година, рег. бр. 36/55, свеска V, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во с. Грешница, Охридско, на Трговското претпријатие „Нама — пролет“ од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални прехранбени стоки, текстил и галантерија, кибрит и преработки од тутун.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нама — пролет“ од Кичево, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 8896/1 од 20-XII-1960 година.

Раководител на продавницата е Рушан Ајдари, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 572/60. (254)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 345 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Пирибег“ во село Беловиште, Тетовско, Продавница на индустриски стоки во село Рогачево, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на индустриски стоки на мало.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Пирибег“, село Беловиште, Тетовско, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-3485 од 1-IV-1959 година.

Раководител на продавницата е Стојковски Стеван.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 30/60. (264)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 345 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Пирибег“, село Беловиште, Тетовско, Продавница за текстил во село Вратница, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил на мало.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Пирибег“, с. Беловиште, Тетовско, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-3481 од 30-III-1959 година.

Раководител на продавницата е Гаврилски Стојче.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 31/60. (265)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 83, страна 345 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Пирибег“ во село Беловиште, Тетовско, Продавница за индустриски стоки во село Вратница, Тетовска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на индустриски стоки на мало.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Пирибег“, с. Беловиште, Тетовско, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-3482 од 30-III-1959 година

Раководител на продавницата е Крстевски Станче.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 32/60. (266)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 345, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Пирибег“, с. Беловиште, Тетовско, Продавница на индустриски стоки во село Нераште, Тетовска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на индустриски стоки на мало.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Пирибег“, с. Беловиште, Тетовско, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-3484 од 1-IV-1959 година.

Раководител на продавницата е Изеир Амди.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 33/60. (267)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 345, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Пирибег“, с. Беловиште, Тетовско, Продавница за индустриски стоки во село Сдри. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на индустриски стоки на мало.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Пирибег“, с. Беловиште, Тетовско, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-3483 од 30-III-1959 година.

Раководител на продавницата е Симјановски Диме.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 34/60. (268)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XII-1960 година, рег. бр. 36/55, свеска V, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Кичево, на Трговското претпријатие „Нама — пролет“ од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на железарски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нама — пролет“ од Кичево, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 8896/1 од 20-XII-1960 година.

Раководител на продавницата е Ристевски Стоимир, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 573/60. (255)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XII-1960 год., рег. бр. 36/55, свеска V, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Кичево, на Трговското претпријатие „Нама — пролет“, од Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, конфекција, галантерија и базарски стоки.

Продавница е основана од Трговското претпријатие „Нама — пролет“ — Кичево, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 3896/1 од 20-XII-1960 год.

Раководител на продавницата е Лазаровски Спасе, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 574/60. (256)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 345, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Пирибег“, село Беловиште, Тетовско, Продавница за продажба на индустриски стоки во село Беловиште, Тетовска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на индустриски стоки на мало.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Пирибег“ од с. Беловиште, Тетовско, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-3486 од 1-IV-1959 година.

Раководител на продавницата е Несторовски Александар.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 29/60. (263)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-II-1960 год., рег. бр. 4/60, е запишана под фирма: Пословница, со седиште во Битола, на Претпријатието за туристички и сообраќајни услуги „Путник“ од Скопје. Предмет на работењето на пословницата е: туристички и сообраќајни услуги во домашниот и надворешниот туризам — како организација на излети и екскурзии, врши разни резервации, презема техничко организирање на разни собири, организира научни екскурзии, обезбедува хотелско-угостителски сообраќајни услуги, продава комисиона стока и едicii од туристички карактер, обезбедува водичи, врши туристичка пропаганда, прифаќа инострани туристи, менува страна валута, чекови и кредитни писма, застапува инострани туристички бирои и организации, вади визи за патување во странство, како и документи и пасоши за иселување, обезбедува транспорт на пску-

Книот имот, продава сите видови карти за патувања, дава сообраќајни информации и застапува инострани сообраќајни фирми и сл.

Пословницата е основана од Претпријатието „Путник“ — Скопје, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 07-2515 од 25-IX-1959 година.

Раководител на пословницата е Марох Макс Томислав, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 111/60. (373)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 5-III-1960 година, рег. бр. 2/60, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Прогрес“, со седиште во с. Подмол, Битолска околија. Предмет на работењето на задругата е:

1) земјоделско производство на општонационална земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3) укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство, преземање и пласман на истите од своето подрачје;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделски производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Тополчани бр. 01-1163 од 29-II-1960 година.

Овластени лица за потпишување на задругата се: Ивановски Киро, управник, Кржески Вангел, член на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 120/60. (374)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-I-1961 година, рег. бр. 5/57, свеска III, е запишана под фирма: Монтажна продавница во Прилеп на Земјоделската задруга „Браќам“ од село Тополница, Битолска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на овсје, зеленчук и преработки.

Продавницата е основана од ЗЗ „Браќам“ од село Тополница, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 04-9394 од 12-XI-1960 год.

Раководител на продавницата е Крстевски Столе, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 10/61. (380)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 23-I-1960 год., рег. бр. 1/60, е запишан под фирма: Деловен сојуз за полоделство и механизација „Агормеханика“, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на сојузот е:

1) да работи на унапредување производство на житарици, фуражни култури, индустриски култури (шеќерна репка, сончоглед и др.), компирот и лековитите растенија;

2) да ги проучува проблемите на полоделството и механизацијата во задругите и да работи на нивното целисходно решавање;

3) да помага во изработката и изведување на акционите програми и стопанските планови на полоделството и механизацијата на своите членки и на основа ова да изработува акциони програми во полоделството и механизацијата за своето подрачје;

4) да организира и врши оправка, одржување и изработка на земјоделските машини, алати, како и моторни возила;

5) да врши и организира контрола над техничкото одожување на машините и да дава помош на членските во организирање на машински одделенија (станции);

6) да организира свој машинско-земјоделски парк за вршење услуги во изведување на сите земјоделски и други работи;

7) да ги снабдува своите членови и своите погони со машини, справи, резервни делови, алат, гориво, мазиво, сортно семе, вештачки ѓубриња и други материјали;

8) да се грижи за обезбедување, издигнување и оспособување на полоделието и механизацијата;

9) да врши продажба на селски производи во име и за сметка на задругите или во свое име и за сметка на задругите;

10) да ги врши сите останати работи во врска со унапредувањето на земјоделието и механизацијата, за кои се заинтересирани зачленетите задруги и останатите организации;

11) да по пат на регрес ги снабдува своите членки со потребни земјоделски справи и делови за истите.

Подрачјето на Деловниот сојуз се протега на подрачјето на бившата Прилепска околија.

Своите дејности Сојузот може да ги врши непосредно.

За обавување на своите дејности, Сојузот може да основа и организира: сервисни и други работилници со одделение за набавка и продажба, како и покретни работилници за оправка и одржување на машините и справите на терените.

Може да организира: служби, пословни сдиници, погони, дуќани, претпријатија, бироа, лаборатории, институти и др. установи и организации.

Може да организира: курсеви, курсни школи, семинари, советувања и друго.

Основачи на Сојузот се 24 членки — земјоделски задруги на подрачјето на бившата Прилепска околија, со решението на НО на Битолска околија бр. 13-11240/1 од 7-XII-1959 година.

Овластено лице за потпишување на Сојузот е Орде Ристовски, в.д. управник, и Трајче Котев, агроном по механизација.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 4/60. (378)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-I-1960 година, рег. бр. 2/60, свеска II, е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо за снабдување со селскостопански производи и други прехранбени артикли „Храна“, со седиште во Струга. Предмет на работењето на претпријатието е: трговија со месо и месни преработки, млињски преработки, деликатесни производи, производи врз база шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработки, млеко, млечни производи и печива, базалкохолни пијалоци, живина, јајца пердув и дивеч.

Покрај тоа, претпријатието ќе се занимава и со следниве занаетчиски дејности од прехранбената дејност и тоа: месарска и изработка на преработки од месо (колбасичарска) пекарска, слаткарска, цреварска, преработка на овошје и производство на овошни сокови, изработка на сода — вода и други безалкохолни пијалоци.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Струга бр. 15401 од 23-XII-1959 година.

Претпријатието ќе го потпишува Јанковски Сандре, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 11/60. (381)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 173, страна 91, свеска II, е запишана под назив: Станбено — штедна задруга „Маврово“ во Скопје. Предмет на работењето на задругата е.

1. организира штедење и присобира од свите членови парични средства и материјали поради изградба на станови и фамилијарни станбени згради за своите членови;

2. склучува договори за заем со соодветните фондови за станбена изградба и други организации пореди станбена изградба;

3. прибавува земјишта и изградба на станови и фамилијарни згради што таа ги изградува;

4. донесува планови за станбена изградба;

5. се грижи за изработка на проекти на станбените згради што таа ги изградува;

6. набавува градежен материјал потребен за изградба на станбените згради;

7. во својство на инвеститор, склучува договори со овластени градежни претпријатија и дуќани за изградба или доградба на станбени згради и се грижи за извршување на тие договори;

8. на своите членови — задругари им укажува помош во правните, финансиските и другите прашања во врска со изградбата односно доградбата, како и користењето на станбените згради;

9. купува готови станбени згради и станови од овластени претпријатија и други организации за станбена изградба, а за потребите на своите членови — задругари;

10. со средствата од други извори, а не од износите што задругарите ги плаќаат на име отплата

на цената на станот, да гради станови и ги дава на задругарите на користење.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје бр. 04/3-3104 од 2-IV-1960 година, со кое се потврдени и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Никола Петрунов, претседател, Видоја Стамевски, Новица Бига, Стојан Илиќ и Дамјан Стојчевски. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Стојан Димче Илиќ, Новица Василија Бига и Симеон Александар Иванов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 222/60. (494)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 117, страна 507, е запишана под назив: Станбена задруга „Пелагонка“ во Титов Велес. Предмет на работењето на задругата е:

1. организира штедење и присобира од своите членови парични средства и материјали поради изградба на станови и фамилијарни станбени згради за своите членови;

2. склучува договори за заем со соодветните фондови за станбена изградба и други организации поради станбена изградба;

3. прибавува земјишта за изградба на станбените згради што ги изградува;

4. донесува планови за станбена изградба;

5. се грижи за изработка на проекти за станбените згради што ги изградува;

6. набавува градежен и друг материјал потребен за изградба на станбени згради;

7. во својство на инвеститор склучува договори со овластени градежни претпријатија за изградба или доградба на станбени згради и се грижи за извршување на тие договори;

8. на своите членови — задругари им пружа помош во правните, финансиските и другите прашања во врска со изградбата односно доградбата како и користењето на станбените згради;

9. кулува готови станбени згради и станови од овластени претпријатија и други организации за станбената изградба, а за потребите на своите членови — задругари;

10. со средствата од други извори, а не од износите што задругарите ги плаќаат на име отплата на цената на станот да гради станови и ги дава на задругарите на користење.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 2560/1 од 25-III-1960 година, со кое се потврдени и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Гоко Ангеловски, Стево Виларов, Тасе Арсов, Ганчо Шурков, Илија Најденов, Милорад Трајковски и Јосиф Пешев. Управник на задругата е Стево Виларов. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Стеван А. Виларов и Трајковиќ С. Милорад.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 215/60. (503)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 35, страна 137, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Поток“, село Глумово, Скопско, Погонска единица бр. 1 во Горче Петров (до Лепеначкиот мост). Предмет на работењето на погонската единица е: вршење експлоатација и промет со песок, чакал и камен.

Погонската единица е основана од Земјоделската задруга „Поток“, село Глумово, Скопско, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 03-563/1 од 9-III-1960 година.

Раководител на погонската единица е Целадин Хамди Риза.

Погонската единица ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 251/60. (514)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 271, страна 979, е запишана под назив: Фабрика за конзерви и ладилник „Јагода“ во Тетово. Предмет на работењето на фабриката е: производство и продажба на сите видови конзерви од овсје и зеленчук, сопствено и услужно ускладиштување и одржување на пресно овошје, зеленчук, млеко, млечни и месни производи, како и купопродажба на сите видови овошје и зеленчук, а согласно со решението на НО на општината Тетово бр. 690 од 16-I-1957 година, откуп и преработка на месо, како и продажба на месни производи и производство и купопродажба на алкохолни и безалкохолни пилалози.

Фабриката е основана со решението на Народниот одбор на општината Тетово — Одделение за стопанство, комунални работи и урбанизам и труд бр. 04-840/1 од 5-II-1960 година.

Фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Коста Гавриловиќ, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 106/60. (504)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 194, страна 567, е запишана под фирма: Фабрика за производство на чевли и папучи — Куманово — Продавница во Тетово. Предмет на работењето на продавницата е: а) продажба на секаков вид машки, женски и детски чевли, папучи и гумени опинци; и б) како дополнување на асортиманот: продажба на чорапи, врвци за чевли, разни бои за чевли и слично.

Продажбата на чевли во оваа продавница ќе се врши на мало.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на фабриката за чевли и папучи — Куманово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 1154/1 од 27-III-1960 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Владо Костовски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 240/60. (535)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 379, страна 135, свеска II, е запишана под назив: Берберо-фризерска задруга „Напредок“ во село Бсгденци, Титоввелешко. Предмет на работењето на задругата е: бричење, стрижење, потпишување и фризирање.

Задругата е основана со договор склучен помеѓу догворачите Коста Л. Попов, Глигор Гошев, Гогов Атанас, Прошев Горѓе и Филе Дучев, потврден од Народниот одбор на општината Богданци со решение бр. 966/1 од 19-II-1960 година.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Костадин Л. Попов, раководител, и Глигор К. Гошев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 250/60. (544)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 272, страна 985, е запишано под фирма: Шумско стопанство „Шар“ во Гостивар. Предмет на работењето на стопанството е: спроведување шумско гондбени работи во високостеблените и нискостеблените шуми; спроведување медиорација и конверзија на деградирани ниски шуми, шикари и шибјаци; продажба на главни и споредни шумски производи во примарна состојба; се грижи за узгој, нега и чување на дивечот и врши надзор над извршување на ловот; врши изградување, обнова и одржување на сопствените средства и постројки, како и други шумски стопански објекти; врши експлоатација на главни и споредни шумски производи за снабдување на селското население и широката потрошувачка; изведува шумско-културни работи на други стопански организации; се бави со земјоделско производство и тоа: госње на добиток, производство на крмпир, овоштарство, пчеларство и друго; производство на дрвен јаглен и вар; врши проектирање на патишта и згради за свои потреби; изработува шумско уредувачки елаборати; отвора свои продавници за продавање на своите производи.

Стопанството е основано со решението на Народниот одбор на Тетовска околија бр. 01-2945/1 од 29-III-1960 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Стојан Гуровски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 296/60. (576)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 636, страна 715, свеска II, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Љуботен“ во село Бутел, Скопско. Предмет на работењето на претпријатието е: продажба на ладни јадења, мтечни производи, посластичарски работи, освежителни пијалоци и алкохолни пијалоци.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Бутел бр. 02-1017/1 од 6-IV-1960 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Богдан Н. Гигов, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 292/60. (579)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 635, страна 709, свеска II, е запишано под фирма: Занаетчиско претпријатие за изработка на предмети од пластична маса „Пластика“ во изградба, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: производство на предмети од пластична маса.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 6239 од 25-IV-1960 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Панче Т. Зенделов, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 301/60. (580)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 426, страна 1156, е запишан под фирма: Столарско-занаетчиско набавно-продајна задруга „Македонија“, Скопје, Мебело-фарбарски сервис во Скопје. Предмет на работењето на сервисот е: да врши разни бојадиски услуги: бојадисување на маси, столови, креденци и други мебели на членовите на задругата, како и на други стопански организации и граѓани.

Сервисот е основан од Столарско-занаетчиската набавно-продајна задруга „Македонија“, Скопје, а согласно со решението бр. 04-3672 од 8-IV-1960 година на Народниот одбор на општината Кале — Скопје.

Раководител на сервисот е Јован Т. Јанев.

Молеро-фарбарскиот сервис ќе го претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 303/60. (581)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 177, страна 115, а запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Воговод“ во Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

1. организира штедење и присобира од своите членови парични средства и материјали поради изградба на станови и фамилијарни станбени згради за своите членови;

2. склучува договори за заем со соодветните фондови за станбена изградба и други организации поради станбена изградба;

3. прибавува земјишта за изградба на станбени згради што таа ги изградува;

4. донесува планови за станбена изградба;

5. се грижи за изработка на проекти на станбени згради што ги изградува;

6. набавува градежен и друг материјал потребен за изградба или доградба на станбени згради;

7. во својство на инвеститор, склучува договори со овластени градежни претпријатија и дуќани за изградба или доградба на станбени згради и се грижи за извршување на тие договори;

8. на своите членови, задругари им пружа помош во правните, финансиските и другите прашања во врска со изградбата односно доградбата како и користењето на станбените згради;

9. купува готови станбени згради и станови од овластени претпријатија и други организации за станбена изградба за потребите на своите членови — задругари;

10. со средства од други извори, а не од износите што задругарите ги плаќаат на име откупот на цената на станот, да гради станови и ги дава на задругарите на користење.

Основањето на задругата е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 3594 од 26-IV-1960 година, со кое се потврдени и Правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Никола Перчуклиев, претседател на управниот одбор, Јован Трчков, Благоја Блажевски, Краљо Чесмециски и Крсто Николески. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето инж. Лозановски Љубомир, управник на задругата, и Краљо Чесмециски, член на управниот одбор на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 302/60. (536)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 273, страна 931, свеска I е запишан под фирма: Шивачки занаетчиски дуќан под паучишна пресметка „Будуќност“ во село Витуше, Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на машка и женска облека.

Дуќанот е основан со решението на Народниот одбор на општината Маврови Анови бр. 04-4421 од 23-XII-1960 година.

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Инаџски Петров Ристо, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 321/60. (615)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 114, страна 325, е запишан под фирма: Земјоделско овоштарско лозарско претпријатие „Лоза“ село Гиновци, Погон за сткуп, тов и продажба на сите видови добиток во село Гиновци, Кумановско. Предмет на работењето на погонот е: откуп, тов и продажба на сите видови добиток.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Земјоделското овоштарско лозарско претпријатие „Лоза“ од село Гиновци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Ранковци бр. 02-1623 од 16-V-1960 година.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето инж. агроном Филип Арсовски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 351/60. (761)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-IV-1960 година, рег. бр. 10/60, свеска I е запишано под фирма: Претставништво во Битола на Претпријатието „Агроснабдител“ од Скопје. Предмет на работењето на претставништвото е: посредување, односно заклучување на договори за продажба на производите што се предмет на работата на претпријатието: јажарски, каделни и јутени производи, производи од гума, каучук и пластични маси, моторни возила, резервни делови и др. земјоделски машини и алат, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата, рибарски и пчеларски материјал и прибор, семењска стока, машини и уреди и техничка, железарска и метална стока, врши обработка на теренот, помага на производителните стопански организации во изработката на програми, елаборати и сл., пружа помош при приемот на стоките и дава напастствија за работа со истите, како и ургира за наплата на побарувањата од купувачите.

Погонот е основан од Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агроснабдител“ од Скопје а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 07-1519 од 14-IV-1960 година.

Овластено лице за потпишување на погонот е Иван Митановски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 257/60. (731)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-IV-1960 година, рег. бр. 23/53, свеска I, е запишана под фирма: Слаткарница „1 мај“ во Битола на Слаткарското претпријатие „Јагода“ од Битола. Предмет на работењето на слаткарницата е: производство и продажба на слаткарски и млекарски производи.

Слаткарницата е основана од припоениот Самостоен слаткарски дуќан кон Слаткарското претпријатие „Јагода“ од Битола, а согласно со решението на НО на општината Битола бр. 04-2031 од 28-III-1960 година.

Раководител на слаткарницата е Сали Оруч, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 269/60. (782)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-IV-1960 година, рег. бр. 9/60, свеска I, е запишана под назив: Станбена задруга при ПТТ во Битола. Предмет на работењето на задругата е: изградување на станбени згради.

Задругата е основана на основачкото собрание на задругата со одобрение на правилата од НО на општината Битола, со решение бр. 2130 од 5-IV-1960 год., како и ПТТ и ТТТ секција — Битола.

Задругата ќе ја потпишуваат Додевски Јердан, Костадиновски Милорад и Илиевски Петко.

Сд Окружниот стопански суд во Битола. Фи бр. 227/60. (784)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-V-1960 година, рег. бр. 8/60, свеска I, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Црвена ѕвезда“, со седиште во село Боротино, Битолска околина. Предмет на работењето на задругата е: организирање и унапредување на селскостопанското производство, како и други дејности во врска со селскостопанското производство.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 01-1624/1 од 24-IV-1960 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Тале Стризлски и Најдо Ѓеѓиевски.

Сд Окружниот стопански суд во Битола. Фи бр. 319/60. (786)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-IV-1960 година, рег. бр. 4/60, свеска I, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Центар“, со седиште во село Старо Лесво, Битолска околина. Предмет на работењето на задругата е: земјоделско производство на општествено-поземјата под закуп или добиена на бесплатно користење; организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации; укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и вршење на разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање вишоци од земјоделското производство, преземање и пласман на истите од своето подрачје; снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање; стручно издигнување на кадри нужни за обавување на стопанската активност на задругата; сточарство и сточно производство.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на Битолска околина бр. 04-2157/1 од 31-III-1960 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Јоноски Малинко и Ѓешевски Рампо.

Сд Окружниот стопански суд во Битола. Фи бр. 190/60. (787)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-III-1960 година, рег. бр. 3/60, свеска I, е запишан под назив: „Земјоделска задруга „Дончо Вајгалески“, со седиште во село Новоселани, Битолска околина. Предмет на работењето на задругата е: земјоделско производство на општонародна земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење; организирање земјоделско производство

на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации; укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање вишоци од земјоделското производство, преземање и пласман на истите од своето подрачје; снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање; стручно издигнување на кадри, нужни за обавување стопанската активност на задругата.

Задругата е основана согласно со одобрението бр. 03-727/2 од 24-III-1960 година на НО на општината Долнени.

Задругата ќе ја потпишуваат Павле Цветкоски и Живко Петрески.

Сд Окружниот стопански суд во Битола. Фи бр. 183/60. (788)

СОДРЖИНА

229. Одлука за времено фичаментување на потребите на Начална Република Македонија за период јануари — март 1962 — 585
230. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за организацијата и работата на Државниот секретаријат за работи на финансите — — — — — 585
231. Одлука за доделување новогодишња награда на службениците и работниците на републичките државни органи и установите што вршат јавна служба — — 587
232. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот за награди „11 октомври“ — — — — — 588
233. Решение за разрешување и поставување директор на Радиодифузната станица „Радио-Скопје“ — — — — — 583
234. Решение за именување членови на Архивскиот совет на НР Македонија — 588
235. Решение за разрешување на Државниот потсекретар за внатрешни работи на НРМ 589
236. Решение за назначување државен потсекретар на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ — — — 539
237. Решение за разрешување и именување членови на Советот на Радиодифузната станица „Радио-Скопје“ — — — — 589
238. Решение за изменување на Решението за определување установи кои ќе вршат испитување на здравствената состојба и квалитетот на сменската стока — — — 589
- Исправка на Правилникот за тарифите за превоз на патници, багаж и поштенски пратки во јавниот меѓуместен патен сообраќај — — — — — 590

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА

на „Службен весник на НРМ“ ЗА 1962 ГОДИНА

Претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1962 година изнесува 1.800 динари за еден примерок.

Претплатата се прима однапред за цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ“ 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје или со чековната уплатница што е приложена кон бројот 36/61.

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман весникот во 1961 година.

Претплатата за 1962 година може да се обнови до 31 декември о.г. По овој срок на сите што не ќе ја обноват претплатата ќе им се запре испраќањето на весникот.

Бидејќи извесен број претплатници од 1961 год. уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должната претплата од 1961 година.

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ

РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ОД 1945 — 1960 ГОДИНА

Регистарот ги содржи сите правни прописи — нормативни акти, како и управните акти на републиканските органи.

За полесно ползување на регистарот прописите се искажани преку азбучен и стварен регистар.

Сите акти објавени во означениот период во стварниот регистар се систематизирани, според областите на општествените односи што ги регулираат во XX глави. Нивното понатамошно групирање во групи и подгрупи по хронолошки ред овозможува посистематски преглед на прописите и другите акти.

Покрај тоа во книгата се поместени и две шеми за организацијата на Народното собрание и на републичките органи на управата.

Се известуваат претплатниците на „Службен весник на НРМ“ благовремено да ги најаваат своите порачки, бидејќи книгата е печатена во ограничен број примероци.

Цена во тврд повез 1.700 динари.

Порачки прима „Службен весник на НРМ“, Скопје, пошт. фах 51. Парите да се испраќаат на жиро сметка 802-11/1-698 при Народната банка — Скопје.